

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	610969	Методија	Најдоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Едноставна синтеза на Cu _x S за електрокатализа при конверзија на CO ₂ во формати и студија на односите помеѓу Cu и S во селективноста	Напредни функционални материјали	18.5	https://advancedonlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202415405	Прифатено
2	611375	Рената	Ќуштеревска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Глобално одвојување на функционалната и филогенетската разновидност во растителните заедници	Природна екологија и еволуција	14	https://www.nature.com/articles/s41559-024-02589-0	Прифатено

3	608951	Катерина	Русевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Преглед на габи и таксони слични на габи за 2024 година	Микосфера	10	директен линк: https://www.mycosphere.org/pdf/MYCOSPHERE_15_1_25.pdf ; линк преку Doi 10.5943/mycosphere/15/1/25	Прифатено
4	606542	Милица	Ристовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Развој и примена на повеќејазична алатка од втора генерација за скрининг на ризици од инвазија на алохтони копнени растенија	Наука за сеопфатна животна средина	8.2	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969724006120?via%3Dihub	Прифатено
5	611239	Валентин	Мирчески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	NiCo2O4 во форма на волнести честички за електрокатализ на метанол-помогнато разложување на вода - алтернатива за електролиза на вода	Меѓународен журнал за водородна енергија	8.1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319924041302(free acc. 31.12.2024).	Прифатено

6	611359	Рената Куштеревска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Проценка на недостатокот на Ellenbergови индикаторски вредности за дрвенестите видови растенија во Југоисточна Европа: споредба на методи	Еколошки индикатори	7	https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.11851	Прифатено
7	610365	Билјана Пејова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	3D самоподреден и поларни наспроти неполарни наночестички од NiO добиени со наноинженеринг од турбостратичен $\text{Ni}_3(\text{OH})_4(\text{NO}_3)_2$ и кристален $\beta\text{-Ni}(\text{OH})_2$ интермедиер	Наноскала	6.1	https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/nr/d4nr03255a	Прифатено

8	610815	Никола	Хаци-Петрушев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Туморогени импликации поврзани со прекумерна експресија на GLUT5	Молекуларна медицина	6	https://molmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10020-024-00879-8	Прифатено
9	611157	Сандра	Димитровска-Лазова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Кристална структура и вибрациони спектри на Ln _{1-x} Er _x FeO ₃ (Ln = Gd или Sm, x = 0; 0,2 или 0,4)	Списание за легури и соединенија	5.8	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092583882401870X	Прифатено

10	610032	Александар	Цветковски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Упатство за обработка на податоци од аналитичка техника Потенциометрија. Анализа на софтвер за оптимизација на рамнотежни константите при протонирање https://doi.org/10.1016/j.aca.2024.342476 https://eprints.ugd.edu.mk/34711/	Весник за аналитичка хемија	5.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267024002770?via%203Dihub	Прифатено
11	611235	Валентин	Мирчески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Вистинска диференцијал на волтамметрија	Таланта	5.6	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039914024009391	Прифатено

12	610655	Гордана	Апостоловска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Состојбата на спинот на Х-комплексните астероиди во внатрешниот главен појас: I. Изучување на Атор и Зита судирните фамилии	Астрономија и астрофизика	5.4	https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2024/10/aa51363-24.pdf	Прифатено
13	611022	Митко	Младенов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	СИРТ-асоцирано намалување на клеточната сенесценција во вакууларниот СИД	Механизми на стареење и развој	5.4	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047637424000435	Прифатено

14	610807	Никола	Хаџи-Петрушев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Монокарбонилните аналоги на куркуминот C66 и B2BrBC го модулираат оксидативниот стрес, активноста на JNK и експресијата на панкреасните гени кај стаорци со стрептозотоц ин-индуциран дијабетес	Биохемиска фармакологија	5.3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000629522400474X?via%3Dihub	Прифатено
15	611018	Митко	Младенов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Улогата на KACh каналите во атријалната фибрилација	Клетки	5.1	https://www.mdpi.com/2073-4409/13/12/1014	Прифатено

16	607761	Владимир	Ивановски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Објаснување на интеракцијата која се јавува помеѓу силикатно стакло модифицирано со поларен алкокси силан и јонски сурфактант при добивање на хидрофобен транспарентен филм	Колоиди и површини A: физикохемиски и инженерски аспекти	4.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927757240183387 via%3Dihub	Прифатено

17	611604	Славица	Јосифовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Ампликон-базирана метагеномска карактеризација на микробиомот на традиционалното „Биено“ сирење произведено во Северна Македонија	Бионаука за храна	4.8	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429223012038?via%3Dihub	Прифатено
18	607426	Миха	Буклески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Кристална структура и спектроскопско определување на фазните трансформации кај перовскитите метиламониум и формамидиниум близмут јодид	Спектрохемиски документи дел А: Молекулска и биомолекулска спектроскопија	4.3	www.sciencedirect.com/journal/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy	Прифатено

19	610273	Оливер	Тушевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Фитохемиска анализа, биолошки активности и докинг на феноли од култури на изданоци на <i>Hypericum perforatum L.</i> трансформирани со <i>Agrobacterium rhizogenes</i>	Молекули	4.2	https://www.mdpi.com/1420-3049/29/16/3893	Прифатено
----	--------	--------	----------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

20	610329	Владимир	Петрушевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Единствен тридентатномостовен начин на координација на перманганатни јони: синтеза на анјонски координациски полимер – $[Co^{III}(NH_3)_6]n[(K(\kappa^1-Cl)_2(\mu_2,2',2''-(\kappa^3-O,O',O'')-MnO_4)_2]n^\infty$ – што содржи централен јон од калиум со хлоридо и перманганато лиганди	Молекули	4.2	https://doi.org/10.390/molecules29184443	Прифатено

21	610229	Даница	Крстовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Рециклирачка органска двослојна пиезорезистивна конзола за мерење на момент на сила во магнетно поле на криогени температури	Сензори и Актуатори A: Физички својства	4.1	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424724001262	Прифатено
22	609386	Мирјана	С. Јанкуловска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Разработка и валидација на RP-HPLC метод со UV-DAD детекција за истовремено определување на ацесулфам К, натриум сахарин и аспартам во пијалаци	Хроматографски трудови	4	https://shorturl.at/BOdEU	Прифатено

23	606230	Катерина	Бачева Андоновска	Македоснка академија на науките и уметноста	Живеење на ивицата(работ а) на животот: металофити од најтоксичните арсен- талиумови јаловишта во светот (Алшар, Северна Македонија).	РАСТЕНИЈА И ПОЧВА, Меѓународно списание за односи помеѓу растенијата и почвата	3.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-023-06404-w	Прифатено
24	607555	РУБИН	ГУЛАБОСКИ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Реални анодни и катодни струјни компоненти во циклична волтаметрија	Научни Извештаи	3.8	https://www.nature.com/articles/s41598-024-67840-x	Прифатено

25	606889	Петре	Макрески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Фазна трансформација во цврста состојба на моногидратната и безводната форма II на ситаглиптин фосфат во нова безводна форма IV – Тестирања со растворувачи, температурни студии и при услови на стрес	Журнал на фармацевтски науки	3.7	https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(23)00482-3/fulltext	Прифатено
26	608862	Даниел	Велинов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	β-Улам-Хајерс стабилност и постоење на решенија за не-моментни импулсивни фракциони интегрални равенки	Фрактал и фракционо	3.6	https://www.mdpi.com/2504-3110/8/8/469	Прифатено

27	607549	Верица	Бакева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Анализа на функцијата на трошок на едноканален систем за масовно опслужување со Пуасонов влезен поток и Ерлангово-к време на опслужување	Применета математика и пресметување	3.5	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0096300324002017	Прифатено
28	609497	Павел	Димовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Дијаметар на наноторуси	Применета математика и пресметки	3.5	https://www.sciencedirect.com/journal/applied-mathematics-and-computation/vol/462/suppl/C	Прифатено
29	609321	Мимоза	Ристова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Филмови од CZTS направени со поктивање со вртење под два различни режими намешање на прекурсорите	Хелион	3.4	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024013859	Прифатено

30	609463	САШО	Трајановски	ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид	Дистрибуција, диверзитет и диверзификација од перспектива на ДНК баркодирање: Случајот на радијацијата на <i>Gammarus</i> во древното Охридско Езеро.	БИОГЕОГРАФСКИ ЖУРНАЛ	3.4	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.14822	Прифатено
31	606798	Марија	Љакоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Повратна миграција и реинтеграција во Србија: Дали сите повратници се исти?	Одржливост	3.3	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/12/5118#:~:text=The%20results%20confirmed%20that%20hypothesis,spent%20time%20spent%20in	Прифатено

32	610275	Оливер	Тушевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Продукција на фенилпропан оиди, нафтодиантрони и антиоксидантен статус кај трансгени изданоци од <i>Hypericum perforatum L.</i>	Хортикултура	3.1	https://www.mdpi.com/2311-7524/10/1/59	Прифатено
33	610330	Владимир	Петрушевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Увид во структурата и редокс хемијата на [карбонатотетраамминкобалт(III)] перманганат и неговиот моногидрат, како Co-Mn оксид прекурсор на катализатор за Фишер-Тропшова синтеза	Неорганика, MDPI	3.1	https://doi.org/10.3390/inorganics12040094	Прифатено

34	610757	Дејан	Трајковски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технички факултет	Катастрофалната загуба на вода од древното Преспанско Езеро: предвидување на хрониката на умирањето	Хидрологија	3.1		Прифатено
35	606942	Иван	Радевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Откривање на динамиката на поројните поплави: Сеопфатна студија за просторно-временските модели во Шумадија-Србија	Вода	3	https://www.mdpi.com/2073-4441/16/7/991	Прифатено
36	607370	Златко	Левков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Дијатомскиот род <i>Navicula</i> во изворските екосистеми со опис на <i>Navicula aquaesuavis</i> нов вид	Вода	3	https://www.mdpi.com/2073-4441/16/19/2751	Прифатено

37	609876	Марина	Стефова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Профилирање на антоцијани како алатка за тестирање на автентичност на сокови од боровинка, аронија и калинка	Европско списание за истражувања и технологија на храна	3	https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-023-04416-5	Прифатено
38	606888	Петре	Макрески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Јаглен: истражување, резерви и користење	ХемТекстови: Учебникарски журнал за хемија	2.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s40828-023-00186-5	Прифатено

39	611419	Ивица	Милевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Палеовулканско геонаследство од перспектива на вулканска геологија во рамките на Земјиниот геосистем: геоедукација за потенцијални от геопарк Кратово-Злетово (Северна Македонија)	Геонаследство	2.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-024-00960-y	Прифатено
40	607324	Иван	Боев	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за природни и технички науки	Јаглен: истражување, резерви и искористување	Списание за хемија	2.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s40828-023-00186-5	Прифатено
41	610519	Весна	Книгхтс	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Нелинеарна динамика и машинско учење за системи за роботска контрола со IoT примена	Иднината интернет	2.8	https://www.mdpi.com/1999-5903/16/12/435	Прифатено

42	609477	Игор	Пешевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Примена на геофизички и мултиспектрални снимања за предиктивно картирање на комплексна геотектонска единица: студија на случај за Источно Вардарска Офиолитска Зона, Северна Македонија	Информатика за Земјени науки	2.7	file:///C:/Users/f/Downloads/Earth%20Science%20Information%20vol.17.pdf	Прифатено

43	610363	Љупчо	Пејов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Молекуларни от водород се однесува како протон акцептор при водородно сврзување: Од означување на протониран бетаин до најслабата водородна врска	Списание за физичка хемија A	2.7	https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.4c01331	Прифатено
44	607552	Рубин	Гулабоски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Антонио Доменек Карбо, Мария Доменек Карбо: Електрохемија за културно наследство	Списание за електрохемија на цврста состојба	2.6	https://link.springer.com/article/10.1007/s10008-023-05647-y	Прифатено

45	606661	Марина	Стојановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Растечката плима ги крева сите чамци? Моделот на диференциација како алатка за различност во науката кон социјална инклузија	Списание за хемиско образование	2.5	https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcchemed.3c00550?ref=PDF	Прифатено
46	608182	Ајбејан	Селим	Меѓународен Универзитет Визион – Гостивар, Факултет за инженерство и архитектура	Нов стеганографски метод заснован на хермитска позитивно дефинитна матрица и пондерирани инверзи на Мур-Пенроуз	Применети Науки - Списание за сите аспекти на применетите природни науки со отворен пристап	2.5	https://www.mdpi.com/2076-3417/14/22/10174	Прифатено

47	609330	ЈАСМИНА	ПЕТРЕСКА СТАНОЕВА	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Следење на испарливи органски соединенија во воздухот со користење пасивно земање примероци: регионална прекуграницна студија помеѓу С. Македонија и Косово	Истражување на аеросоли и квалитетот на воздухот	2.5	https://aaqr.org/articles/aaqr-23-07-oa-0170	Прифатено
48	610364	Љупчо	Пејов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Температурно-зависна вибрациона динамика на рутил (TiO_2) од молекуларно динамички симулации и техники на дводимензионална корелациона анализа	Минерали	2.5	https://www.mdpi.com/2075-163X/14/2/118	Прифатено

49	611286	Маринела	Цветаноска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	UHPLC-Q-TOF анализа на пиролизидински алкалоиди во мед од Северна Македонија	Адитиви во храна и загадувачи: дел Б	2.5	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19393210.2023.2266701	Прифатено
50	611352	Ивица	Милевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	ГИС-базирана интегрална проценка на мултихазарди на општината Македонска Каменица, Северна Македонија	Атмосфера	2.5	https://www.mdpi.com/2073-4433/15/7/774	Прифатено

51	609465	САШО	Трајановски	ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид	Првата референтна библиотека на ДНК баркодови за водни вошки од древното Охридско Езеро открива висока разновидност и ендемизам на линиите	ЖУРНАЛ ЗА ИСТРАЖУВАЊА НА ГОЛЕМИТЕ ЕЗЕРА	2.4	https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-great-lakes-research/vol/50/issue/	Прифатено
----	--------	------	-------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

52	610014	Александар	Цветковски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Полиморфизам на S(+) кло pidогрел пикрат: поглед во анализи со дифракција со X-бранови, вибрациона спектроскопија, термички анализи и пресметки со квантна хемија https://doi.org/10.3390/crust14010010 https://eprints.ugd.edu.mk/33135/	Кристали https://www.mdpi.com/journal/crystals	2.4	https://doi.org/10.3390/crust14010010	Прифатено
53	610210	Душан	Биков	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Линеарни кодови и самополарност	Математика	2.3	https://www.mdpi.com/2227-7390/12/22/3555	Прифатено

54	610308	Соња	Гацовска Симиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Фотопериод модулира продукција на биолошки активни соединенија кај трансгени корени од <i>Hypericum perforatum L.</i> : <i>in vitro</i> и <i>in silico</i> пристап	Култура на растителна клетка, ткиво и орган		2.3	https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-024-02722-8	Прифатено
55	608183	Ајбејан	Селим	Меѓународен Универзитет Визион – Гостивар, Факултет за инженерство и архитектура	Универзитетскиот информативен систем и неговото влијание врз академскиот успех: сеопфатна логистичка регресиска анализа со анализа на главни компоненти и метрика за перформанси	ТЕМ СПИСАНИЕ-Технологија, Образование, Менаџмент, Информатика		2.2	https://www.temjournal.com/archives/vol13no2.html	Прифатено

56	606238	Катерина	Бачева Андоновска	Македоснка академија на науките и уметноста	Карakterизац ија на минералниот состав на листовите и цветови на диворастечката Самбукус нигра	Акта фармацеутика , Списание на Хрватското фармацевтско друштво	2.1	https://sciendo.co m/article/10.2478/a cph-2024-0007	Прифатено
57	610594	Костадин	Тренчевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Просторно- временски опис на атомот, дел I: електронски структури, темна материја и g- фактор на електронот, мionот и тау	Меѓународно списание за геометрички методи во модерната физика	2.1	https://www.world scientific.com/doi/ 10.1142/S02198878 24400231?srsltid=Af mBOophWIb9CR82 etAkRrF60XjkUP- YkzLa3xkeslwe25Y omjTnkVHI	Прифатено

58	607326	Борис	Алексовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Pseudanabaena pruinosa нов вид (Pseudanabaenales, Cyanobacteria): Арктички вид на Pseudanabaena со разгранети обвивки и централни аеротопи	Европски журнал за фикологија	2	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09670262.2024.2343088	Прифатено
59	607335	Златко	Левков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Видови од родот Gomphonema од топлите извори Хаклан, Ирак, со опис на два нови видови	Дијатомејски Истражувања	1.9	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0269249X.2024.2425700	Прифатено
60	610894	Ламбе	Барандовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Ревизија на коефициентите на семи-емпириската формула за маса со користење на базата AME 2020	Нуклеарен инженеринг и дизајн	1.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932400503X	Прифатено

61	610927	Ламбе	Барандовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Регионална студија за квалитетот на воздухот со проценка на атмосферска депозиција на метали во трагови	Журнал за науката за животната средина и здравјето, Дел А	1.9	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.2024.2315921	Прифатено
62	607614	Сања	Атанасова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Абелови и Тауберови резултати за фракционата Фуриеова косинус (синус) трансформација	ЦЕЛИ Математика	1.8	https://www.aimpress.com/article/doi/10.3934/math.2024597	Прифатено
63	610566	Билјана	Крстеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Фази ЈСПО-аксиоми за сепарација и фази- α -ЈСПО компактност	Европско списание за теориска и применета математика	1.8	https://www.ejpam.com/index.php/ejpam/article/view/5062 https://www.ejpam.com/index.php/ejpam/issue/view/74	Прифатено

64	611635	Петре	Ламески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Методи за пресметување на волуменот на немедицински и објекти од слики: Краток преглед	Журнал за амбиентална интелигенција и паметни средини	1.8	https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/AIS-230193	Прифатено
65	610420	Ленче	Велкоска-Марковска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Разработка и валидација на RP-HPLC метод за определување на некои остатоци од пестициди во примероци од јаболко	Акта хроматографија	1.7	https://akjournals.com/view/journals/1326/1326-overview.xml?rskey=wfWtOE&result=8	Прифатено
66	610606	Александар	Димовски	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за информатички науки	Локализација на грешки преку апстрактна интерпретација и нејзини примени	Журнал за Компјутерски Јазици	1.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590118424000315	Прифатено

67	606242	Орхидеја	Тасевска	ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид	Прастар ендемичен или неодамнешен напаѓач? Филогенетска та положба и веројатното потекло на кладоцерата <i>Diaphanosoma macedonicum</i> (<i>Diplostraca, Sididae</i>) од прастарите езера на Балканот	Зоолошки студии	1.5	https://zoolstud.sinica.edu.tw/63.htm	Прифатено
68	608945	Шпетим	Рецепти	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за градежништво и архитектура	За фуриевата трансформација на конволуцијата на „Азербејџански Дистрибуција и функција која припаѓа на просторот $SO(R)$	„Азербејџански весник за математика,,	1.5	https://azjm.org/volumes/14-1.html	Прифатено, заеднички труд со Весна Манова- Ераковиќ

	610724	Весна	Манова-Ераковик	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	За Фурјеовата трансформација на конволуцијата на дистрибуција и функција која припаѓа на просторот $S_0(\mathbb{R})$	Азербејџански Весник за Математика	0.6	https://azjm.org/volumes/14-1.html https://azjm.org/volumes/1401/pdf/1401-3.pdf	Прифатено, заеднички труд со Шпетим Рецепти
69	609343	ЈАСМИНА	ПЕТРЕСКА СТАНОЕВА	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Вазорелаксирачки ефекти на етанолниот екстракт од листови на <i>Cydonia oblonga</i> Mill. врз изолирана торакална аорта од стаорци и потенцијален механизам на дејство	Списание за природни производи	1.5	https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X241282441	Прифатено

70	611597	Славица	Јосифовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Преглед на студиите базирани на NGS за микробиоти на занаетчиски и регионални видови сирење со потенцијал како функционална храна: состав и функционална анализа	Биотехнологија и биотехнолошка опрема	1.5	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2024.2361751	Прифатено
71	611517	Валентина	Славевска Стаменковик	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Проценка на квалитетот на водата во сливот на реката Ибар (Косово) со користење на индекси за макроинвертебрати и бентосни дијатоми	Журнал за еколошки инженеринг	1.3	https://www.jeeng.net/Water-Quality-Assessment-in-the-Iber-River-Basin-Kosovo-Using-Macroinvertebrates-and,186890,0,2.html	Прифатено

72	608948	Шпетим	Рецепти	Универзитет „Мајка Тереза“-Скопје, Факултет за градежништво и архитектура	ВЛИЈАНИЕ НА ГЕОГЕБРАТА ВО ИЗБЕГНУВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЧКИ ГРЕШКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО РАКУВАЊЕ СО ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИТЕ ФУНКЦИИ.	МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА	1.2	https://press.azbuki.bg/en/uncategorized/geogebra-impact-in-avoiding-common-mistakes-students-make-in-handling-exponential-functions/	Прифатено
73	608878	Доне	Стојанов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Истражување на регулаторните свойства на гените поврзани со несиндромска машка неплодност	Репродуктивна Медицина	1.1	https://doi.org/10.390/reprodmed5030013	Прифатено
74	609001	Павлинка	Кокошкарова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Волтаметричка анализа на човечкиот крвен serum без дополнителна употреба на реагенси	Македонски журнал за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2859	Прифатено

75	609882	Марина	Стевова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Фенолен профил на македонски прополис	Македонско списание за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2862	Прифатено
76	610152	Виктор	Стевов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Мултиваријантна анализа за брз скрининг и предвидување на компатибилноста во цврста состојба во фармацевтските предформулацијски студии – трасирање на патот до машинското учење.	Македонско списание од областа на хемијата и хемиското инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/issue/view/48	Прифатено

77	610412	Катерина	Хаци-Велкова Санева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Ширлете трансформац ија и асимптотско однесување на Лизоркинови дистрибуции	Применета анализа	1.1	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036811.2023.2300401	Прифатено
78	610460	Ивона	Софрониевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Воспоставува ње, проверка и примена на метод за квантификац ија на испарливи органски соединенија во амбиентален воздух со примена на гасна хроматографи ја со масена спектрометриј а и анизол како внатрешен стандард	Македонско списание за хемија и хемиско инженерство (MJCEE)	1.1 39 https://repository.ukim.mk/handle/20.500.12188/33424	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/29	Прифатено

79	610875	Ирена	Златановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Проценка на радиолошката опасност од почвите од градот Битола (Македонија) и неговата околина	Изотопи во студии од областа животна средина и здравје	1.1	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10256016.2024.2377358?scroll=top&needAccess=true	Прифатено
80	611325	Слоботка	Алексовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ВОЛТАМЕТРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЕРОВСКИТ НА ДИМЕТИЛАМОНИУМОЛОВОЈОДИД	Македонско списание за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/issue/view/48	Прифатено

81	610958	Биљана	Миова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Регулација на јаглеидратниот метаболизам и инсулинската секреција кај дијабетични стаорци третирани со метанолен екстакт од влакнести корени од <i>Hypericum perforatum L</i>	Македонски журнал за хемија и хемиско инженерство	1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/about/contact	Прифатено
82	608941	Егзона	Исени-Рецепти	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје,Факултет за информатички науки	ДОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА ФУНКЦИИ КОИ ПРИПАЃААТ НА КЛАСИТЕ Hw1E.	„Мисури списание по математички науки,,	0.9	https://projecteuclid.org/journals/missouri-journal-of-mathematical-sciences/volume-36/issue-1/ON-SUFFICIENT-CONDITIONS-FOR-FUNCTIONS-BELONGING-TO-THE-CLASSES-H_omega_1E/10.35834/2024/3601057.short	Прифатено

83	610413	Катерина	Хаџи-Велкова Санева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Насочена кратко- времена фракциона Фуриеова трансформац ија на дистрибуции	Списание за псевдо- диференцијал ни оператори и примени	0.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s11868-024-00637-8	Прифатено
84	606951	Иван	Радевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Карактеристи ки на годишните и сезонските врнежи во Северна Македонија: анализа на промените и корелација со Североатлан ската осцилација (1951-2010)	Идожарас- Квартален журнал на Унгарскиот Хидро- метеоролошки сервис (OMCZ)	0.8	https://www.meteor.kiadvanyok/idosjaras/index.php?id=5964	Прифатено

85	610866	Ирена	Златановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Дистрибуција на некои природни и вештачки радионуклиди во почви од градот Битола (Македонија) и неговата околина	Дозиметрија за заштита од зрачење	0.8	https://academicoup.com/rpd/article-abstract/200/10/901/7690288?redirectedFrom=fulltext	Прифатено
86	611224	Арианит	Река	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Истражување на ефикасноста на словесните двојни хидроксиди во отстранување на флуоридни јони од вода: својства на материјалот, стратегии за синтеза и модификација и механизми на адсорпција	RSC Одржливост	0.75	https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/su/d4su00057a	Прифатено

87	607603	Сања	Атанасова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Абелови и Тауберови резултати за фракционите Фуриеви и кратковремен и Фуриеви трансформации над дистрибуции	Интегрални трансформации и специјални функции	0.7	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10652469.2023.2255367	Прифатено
88	609475	Даница	Крстовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Осцилационен спектар на површинскиот отпор на ниско-димензионални органски спроводници во наклонето магнетно поле	Молекуларни кристали и течни кристали	0.7	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2024.2408096	Прифатено

89	610749	Владимир	Здравески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Паралелно откривање на речиси идентични документи со користење на графички картички за општа намена	Пресметување и Информатика	0.7	https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2024_3_583	Прифатено
90	611389	Мирко	Петрушевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Правилни ребрени-боенja со барање за богат сосед	Дискретна математика	0.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012365X23004892?via%3Dihub	Прифатено
91	607346	Мирјана	Коцалева Витанова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Ставот на студентите за учење на основи на електротехника и нивните професори	TEM списание	0.6	https://www.temjournal.com/content/133/TEMJournalAugust2024_2046_2053.html	Прифатено

92	608874	Доне	Стојанов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Евалуација на препознавање на рачно напишани знаци со Ху моменти и алгоритам на К-најблиски соседи	ТЕМ СПИСАНИЕ – Технологија, Образование, Менаџмент, Информатика	0.6	https://doi.org/10.18421/TEM133-10	Прифатено
93	610446	Наташа	Стојковиќ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Моделирање и симулација на моделот Сомнителен-Изложен-Заразен-Опоравен-Вакциниран-Сомнителен на инфлуенца	ТЕМ Списание – Технологија, Образование, Менаџмент и Информатика	0.6	https://www.temjournal.com/content/131/TEMJournalFebruary2024_663_669.pdf	Прифатено

94	610718	Весна	Манова-Ераковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Воведување на внатрешни дистрибуции и нивна апроксимација со Блашкеови дистрибуции. Карактеризација на Блашкеови дистрибуции	Азербејџански Весник за Математика	0.6	https://azjm.org/volumes/14-1.html https://azjm.org/volumes/1401/pdf/1401-13.pdf	Прифатено
95	610809	Лимонка	Коцева Лазарова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Примената на вештачката интелигенција во образоването - моментална состојба и трендови	Меѓународно списание за когнитивни истражувања во науката, инженерството и образоването (IJCRSEE)	0.6	https://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/2940	Прифатено

96	610810	Благој	Ристевски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии	Влијанието на универзитетски информациски систем врз академскиот успех: Сеопфатна логистичка регресиска анализа со анализа на главни компоненти и метрики за перформанси	TEM списание	0.6	https://www.temjournal.com/content/132/TEMJournalMay2024_1589_1598.html	Прифатено
97	610911	Татјана	Атанасова Пачемска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Ставот на средношколските ученици за визуелизација на математички содржини	Меѓународно електронско списание за образование по математика	0.6	https://www.iejme.com/volume-19/issue-2	Прифатено
98	606396	Томи	Димовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Некои теореми за фиксна точка во $(3,2)$ -метрички простори	Азиско-Европски Журнал за Математика	0.5	https://www.worldscientific.com/toc/aejm/18/03	Прифатено

99	607527	Билјана	Златановска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	За решенијата на Модифициран Лоренцов систем	Азиско-Европско Списание за Математика	0.5	https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S1793557124500542	Прифатено
100	610440	Марија	Митева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Производи на дистрибуции во алгебри на Коломбо	Азиско – Европско списание за математика	0.5	https://worldscientific.com/doi/10.1142/S1793557124500487	Прифатено
101	610441	Наташа	Стојковиќ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Моделирање, анализа и симулација на туберкулоза	Азиско – Европско списание за математика	0.5	https://worldscientific.com/doi/10.1142/S1793557124500736	Прифатено
102	611616	Игор	Лазов	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за компјутерски техники и информатика	Геометриска интерпретација на максимумот на ентропијата на популација	Стохастички Модели	0.5	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15326349.2023.2297959	Прифатено

103	605703	Зоран	Мисајлески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Методи за решавање на систем линеарни равенки mx_n , $m=1,2,3$; базирани на нивната геометричка интерпретација	Педагогика	0.4	https://azbuki.bg/unclassified/method-for-solving-system-of-linear-equations-mxn-m1-2-3-based-on-its-geometrical-interpretations/	Прифатено, заеднички труд со Даниел Велинов
	608866	Даниел	Велинов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Метод за решавање на систем од линеарни равенки mx_n , $m \in \{1,2,3\}$, базиран на неговите геометрички интерпретации	Педагогика	0.4	https://azbuki.bg/unclassified/method-for-solving-system-of-linear-equations-mxn-m1-2-3-based-on-its-geometrical-interpretations/	Прифатено, заеднички труд со Зоран Мисајлески

104	606102	Билјана	Буџакоска Ѓореска	ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид	Густина и длабочинска дистрибуција на макроинверте брати во Крани, југоисточен дел на Преспанското Езеро, Република Северна Македонија	Акта Зоологика Булгарика	0.4	https://acta-zoologica-bulgarica.eu/00273_1-3/	Прифатено
105	609377	Мартин	Лукаревски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Волуменот на реверзибilen тетраедар	Математички таен службеник	0.4	https://link.springer.com/article/10.1007/s00283-024-10333-6	Прифатено
106	610853	Елена	Вчкова- Бебековска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Можната двојна природа на астероидот (12499) 1998 FR47	Прилози на Астроноската опсерваторија Скалнате Плесо	0.4	https://www.ta3.sk/caosp/Edition/Abstracts/2024/Vol_54/No_4/index.html	Прифатено

107	610140	Мартин	Лукаревски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Едно заострување на неравенството на Гарфункел-Банкоф и неколку примени	Математичка Газета	0.2	https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-gazette/article/abs/10834-one-sharpening-of-the-garfunkelbankoff-inequality-and-some-applications/9D6B905A8093187876CE15E247E87B12	Прифатено
108	611174	Невена	Серафимова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ (придружна членка на УГД)	Оптимизирање на рана детекција на пожари со безжични комуникациски технологии	Меѓународен часопис за управување со итни состојби	0.1	https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=141429	Прифатено
109	606660	Марина	Стојановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Интегрирање на етиката и демократските принципи во образоването по хемија: студија на случај	Меѓународен наставник по хемија	2.2	https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cti-2024-0010/html	Прифатено

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ВЕТЕРИНАРНИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	607589	Владимир	Тановски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“	Инкорпорирање на климата со висока резолуција, далечинско набљудување и топографски податоци за мапирање на годишниот раст на шумите во централна и источна Европа	Наука за целата околина	8,2	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723083225?via%20Dihub	Прифатено

2	606154	Наташа	Ѓорговска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за сточарство и рибарство	Зелената алга Улва: утрешната „морска пченица“ во храна, добиточна храна, исхрана и биоматеријали	Критички прегледи во науката за храна и исхрана	7,3	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2024.2370489	прифатено
3	606086	Билјана	Трајковска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	Влијание на додавањето на отпадок од боровинки врз квалитативните карактеристики на ферментирани пијалаци од матеница при складирање на ниска температура	Храни	4,7	https://www.mdpi.com/2304-8158/13/11/1770	прифатено

4	606657	Димитар	Наков	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Земјоделски факултет	Спротивставе ни ставови на компаниите и надлежните институции за прашања поврзани со безбедноста на храната – меѓу државно истражување	Храна	4,7	https://www.mdpi.com/2304-8158/13/5/773	прифатено
5	611319	Катерина	Благоевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Молекуларана карактеризација на <i>Listeria monocytogene</i> s од синџирот на храна во Република Косово во периодот од 2016 до 2022 година	Храни	4,7	https://www.mdpi.com/2304-8158/13/18/2883#	прифатено

6	606771	Емилија	Арсов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Земјоделски факултет	Контрастни перформанси на две зимски сорти пченица подложни на 'рѓа на лисјата под различен патоген притисок, примена на фунгициди и практики на одгледување	Списание за Габи	4,2	https://www.mdpi.com/2309-608X/10/6/401	прифатено
7	611279	Деан	Јанкулоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Мулти-локусна секвенциска типизација и Антимикробна чувствителност на <i>Listeria monocytogene</i> s изолирана од храна од Косово	Мулти-локусна секвенциска типизација и Антимикробна чувствителност на <i>Listeria monocytogene</i> s изолирана од храна од Косово	4,1	https://www.mdpi.com/2076-2607/12/12/2441	прифатено

8	610323	Сандра	Мојсова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Здравствени бенефити и ризици кај ферментирана храна – PIMENTO инцијатива	Граници во исхраната	4	https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2024.1458536/full	прифатено
9	611297	Искра	Цветковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Кон хармонизација и лабораториски и методологии во ветеринарната клиничка бактериологија: резултати од европско истражување	Граници во микробиологијата	4	https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1443755/full	прифатено
10	605853	Александар	Цветковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Еколошки поставки на флеботомините - песочни мушички во Република Косово	Хелион	3,4	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024090601	прифатено

11	606085	Билјана	Трајковска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	Јогурт збогатен со чии семе: физичко-хемиски, микробиолошки и сензорни промени за време на складирање	Ферментација	3,3	https://www.mdpi.com/2311-5637/10/8/431	прифатено
12	608899	Марина	Стојанова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Сушење на екстрактите од <i>Coriolus versicolor</i> со користење на техниката лиофилизација и нивна апликација во нови индустриски произведени дехидрирани супи	Меѓународно списание за наука за храна и технологија, Вили	3,3	https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.17347	прифатено

13	611550	Игор	Цацовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Крлежи од родот Ixodes и зоонотски патогени кои се пренесуваат со крлежи на подрачјето на западен Балкан.	Паразити и Вектори	3	https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-023-06116-1	прифатено
14	607544	Виолета	Иванова-Потропулос	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Земјоделски факултет	Што може да се направи за да се добие повеќе – екстракција на фенолни соединенија од растителни материјали	Аналитички методи на храна	2,6	https://link.springer.com/article/10.1007/s12161-024-02594-w	прифатено

15	608002	Зехра	Хајрулаи- Муслиу	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Присуство на соја во индустриското и домашно производство на колбаси во Косово и нејзиниот одраз на профилот на масни киселини	Сепарација МДПИ	2,5	Separations 2024, 11(10), 302; https://doi.org/10.390/separations11100302	прифатено
----	--------	-------	------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

16	608738	Дијана	Блажековиќ - Димовска	Универзитет „Св.Кл имент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки, Факултет за биотехнички науки	ИСТРАЖУВА ЊЕ НА ЕКСТРАКТИ ОД LAVANDULA ANGUSTIFOLI A MILL. КАКО АНТИ - ESCHERICHIA COLI СРЕДСТВА И МИКРОБИОЛ ОШКИ АДИТИВИ: ДАЛИ ПРЕТСТАВУВ ААТ АЛТЕРНАТИВ А ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗБОГАТУВАЊ Е, ДЕКОНТАМИ НАЦИЈА И ДЕОДОРАЦИЈ А КАКО ОРГАНСКИ	Наука за почвата Годишен	2,5	https://www.soilsa.com/Investigation-of-Lavandula-angustifolia-Mill-extracts-as-anti-Escherichia-coli-agents,186455,0,2.html	прифатено

17	610318	САНДРА МОЈСОВА	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Подобрување на квалитетот на биомедицинските науки со 3R концептите“ (IMPROVE)	Алтернативни лабораториски и животни	2,5	https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02611929241286024	прифатено
18	608003	Зехра Хајрулаи- Муслиу	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Течна хроматографија со високи перформанси со DAD детекција за определување на канабиноиди во комерцијално ветеринарно CBD масло	Фармација МДПИ	2	Pharmacy 2024, 12(6), 181; https://doi.org/10.3390/pharmacy12060181 ,	прифатено

19	610584	Александар	Додовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Прво откривање и биолошка карактеризација на птичји метаавулавирус 8 изолиран од миграторна лебедова гуска во езерото Ќингхай, северозападнa Кина	Микробиологија и имунологија	1,9	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1348-0421.13175	прифатено
20	610030	Александра	Мартиновска-Стојческа	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Политиките за земјоделство и рурален развој во Западниот Балкан во контекст на интеграцијата во ЕУ - Случајот на Албанија и Северна Македонија	Регионална научна политика и практика	1,7	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175780224001744	прифатено

21	605849	Александар	Цветковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Пресечна студија за флеботомини - песочни мушкички поврзани со преносот на болести во Република Косово	Медицинска и Ветеринарна Ентомологија	1,6	https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mve.12758	прифатено
22	611341	Лазо	Димитров	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Земјоделски институт	Економски аспекти на селекцијата на матици од медоносна пчела: согледување од Европска студија	Списание за апикултурни истражувања	1,4	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2024.2361944	прифатено

23	610051	Ана	Котевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Агропрехранбени трендови и политики: Предизвици и можности на Зелениот договор во претпристапните земји на ЕУ (Албанија, Косово, Северна Македонија)	Нов Медит Медитерански журнал за економика, земјоделство, животна средина и храна	1,2	https://newmedit.ciheam.org/2024/09/20/agri-food-trends-and-policy-green-deal-challenges-and-opportunities-in-eu-preaccession-countries-albania-kosovo-north-macedonia/	прифатено
24	608713	Дијана	Блажековиќ - Димовска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	МАСНО - КИСЕЛИНСКИ ПРОФИЛ КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ КАТЕГОРИИ НА ФАРМСКИ ОДГЛЕДУВАЊА ВИНОЖИТНА ПАСТРМКА (ONCORHYNC HUS MYKISS WALBAUM, 1792)	Карпатиско списание за наука за храна и технологија	1	https://chimie-biologie.ubm.ro/carpatian_journal/Papers_16(3)/CJFST16(3)12.pdf	прифатено

25	610989	Емилија	Арсов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Земјоделски факултет	Определување и квантификација на фолпет во јачмен со помош на HPLC-DAD анализа	Зборник на трудови на Бугарската академија на науките	0,6	https://www.proceedings.bas.bg/index.php/cr/article/view/638	не е во базата на Clarivate Analytics, објавено е во базите на Scopus.
26	611335	Кристијан	Цокоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“	Нивоа на жива (Hg) и арсен (As) во цигер од дива свиња (Sus scrofa) во единаесет ловни подрачја од Република Северна Македонија	„Шумарски лист“ - Хрватско шумарско друштво	0,5	https://www.sumar.hr/sumlist/202403.pdf	прифатено

27	610195	Ирена	Целеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	РЕТРОСПЕКТ ИВНА СТУДИЈА ЗА ТИТРАЦИСК И ТРЕТМАН НА КУЧИЊА СО ТРИЛОСТАН ВО ТЕРМИНАЛН А ФАЗА НА ХИПЕРАДREN ОКОРТИЦИЗ АМ	МАКЕДОНСК И ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД	0,4	https://macvetrev. mk/LoadAbstract? DOI=10.2478_macv etrev_2024_0016	прифатено
----	--------	-------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

28	610419	Мартин	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	РАСПРОСТРАНЕНОСТ И ГЕНОТИПИЗАЦИЈА НА ВИРУСОТ НА ИНФЕКТИВНА ХЕМАТОПОЕТСКА НЕКРОЗА КАЈ ФАРМСКА ВИНОЖИТНА ПАСТРМКА И АВТОХТОНИ САЛМОНИДИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	Македонски ветеринарен преглед	0,4	https://macvetrev.mk/LoadAbstract?DOI=10.2478_macvetrev_2024_0013	прифатено

29	610581	Александар	Додовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Епидемија на заразен вирус на ларинготрахеитис кај комерцијални не силки: тримесечно набљудување на смртноста, динамика на вирусот и антителата	Македонски ветеринарен преглед	0,4	https://macvetrev.mk/LoadAbstract?DOI=10.2478_macvetrev_2024_0019	прифатено
30	610785	Јована	Стефановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Прв извештај за бовина ценуроза во Северна Македонија	Македонски Ветеринарен Преглед	0,4	https://macvetrev.mk/LoadAbstract?DOI=10.2478_macvetrev_2023_0029	прифатено

31	611353	Ивана	Шикоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Разбирање на практиките за пропишување антимикробни средства: Анализа на ставовите и пристапите на докторите по ветеринарна медицина во Северна Македонија	Македонски Ветеринарен Преглед	0,4	https://macvetrev.mk/LoadAbstract?DOI=10.2478_macvetrev_2024_0020	прифатено
32	611439	Ивица	Ѓуровски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Имунохистохемиска детекција на ЦД3 и MAK387 антитела во мезентеријалните лимфни чворови и тенкото црево кај 20 кучиња кои угинале од Парвовирален ентеритис	Македонски ветеринарен преглед	0,4	https://macvetrev.mk/LoadAbstract?DOI=10.2478_macvetrev_2024_0014	прифатено

33	611610	Васил	Костов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за сточарство и рибарство	„Биолошки, еколошки и таксономски карактеристики на видот <i>Pelasgus minutus</i> (Karaman, 1924), (Cypriniformes, Leuciscidae) во Белчишко блато, Република Северна Македонија“.	Списание за Зоологија на Бугарија	0,4	https://acta-zoologica-bulgarica.eu/2024/Suppl_20_14.pdf	прифатено
----	--------	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

34	611611	Ирина	Маневска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за сточарство и рибарство	„Влијание на пробиотик додаден во храната врз благосостојбата и конверзијата на храна кај крап (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) (<i>Cypriniformes Cyprinidae</i>) одгледуван во интензивен кафезен систем“	Списание за Зоологија на Бугарија	0,4	https://acta-zoologica-bulgarica.eu/supplement-20-2024/	прифатено
----	--------	-------	----------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

35	610898	Наталија	Атанасова-Панчевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	ВЛИЈАНИЕ НА БРАШНО ОД КОНОП ВРЗ СОСТАВОТ НА МАСНИТЕ КИСЕЛИНИ И МИКРОБИОЛ ОШКИОТ КВАЛИТЕТ НА БЕЗГЛУТЕНС КИ ЛЕБ	Научни студии и истражувања Хемија и хемиско инженерство, Биотехнологија, Прехранбена индустрија	0,3	https://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=csc6	прифатено
36	608998	Весна	Карапетковска - Христова	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	„Оценување на ефикасноста на органските и хемиските третмани за контрола на крлежот Вароа во македонските пчеларници“	Научно списание за биотехнологија E-ISSN: 2278-4535	0,2	https://doi.org/10.25303/1909rjbt047055	прифатено

37	608900	Марина Стојанова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Компаративно проучување на вермикомпостирањето: јаболков компост самостојно и во комбинација со пченична слама и арско губриво	Агрономија, МДПИ	3,3	https://www.mdpi.com/2073-4395/14/6/1189	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
----	--------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	611429	Виктор	Стојкоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Проценка на трговијата на дигитални производи преку податоци за корпоративните приходи	Природа Комуникации	14.7	https://www.nature.com/articles/s41467-024-49141-z	Прифатено

2	611392	Виктор Стојкоски		Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Зголемување на достапноста на историските проценки на БДП по глава на жител преку машинско учење	Прилози на Националната Академија на Науки	9.4	https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2402060121	Прифатено
	611344	Анита Циунова-Шулеска		Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Зошто клиентите ги ценат мобилните апликации за електронско банкарство? Перспектива според моделот стимул-организам-реакција	Шпанско списание за маркетинг – ESIC	9.1	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/sjme-01-2023-0024/full/html	Прифатено, заеднички труд со Николина Паламидовска-Стерјадовска

	611366	Николина	Паламидовска-Стерјадовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Зошто клиентите ги ценат мобилните апликации за електронско банкарство? Перспектива според моделот стимул-организам-реакција	Шпанско списание за маркетинг – ESIC	9.1	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/sjme-01-2023-0024/full/html	Прифатено,за единствички труд со Анита Циунова-Шулеска
4	611291	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Перспектива: Анотирана библиографија за невроДиверзитет	е-Живот	6.4	https://elifesciences.org/articles/102467	Прифатено
5	611539	Огнен	Спасовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Меѓународна соработка во климатската психология: Податоци кои се однесуваат на климатските промени, кои потекнуваат од 63 земји“	„Научни податоци“	5.8	https://www.nature.com/articles/s41597-024-03865-1	Прифатено

6	611308	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Куса верзија на скалата за сексуален стрес (Sexual Distress Scale, SDS-3). Мерна инваријантност кај различни култури, родови идентитети и сексуални ориентации	Меѓународно списание за клиничка и здравствена психология	5.3	https://www.elsevier.es/es-revista-international-journal-clinical-health-psychology-355-articulo-the-short-version-sexual-distress-S1697260024000267	Прифатено
7	611551	Огнен	Спасовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Меѓукултурна валидација и мерна инваријантност на симптомите на анксиозност и депресија: Студија за кусиот инвентар на симптоми (Brief Symptom Inventory, BSI) во 42 земји“	„Списание за афективни растројства“	4.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032724001447?via%3Dihub	Прифатено

8	606099	Стефан	Таневски	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки	Вработување, трудова продуктивност и еколошка одржливост: Докази на ниво на компанија од транзициски економии	Деловна стратегија и развој	4.8	https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25723170/2024/7/1	Прифатено
9	609366	Горан	Петревски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Изборот на монетарните режими во новопојавените пазарни економии: таргетирањето на инфлацијата наспроти неговите алтернативи	Меѓународна ревија за економија и финансии	4.8	https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-economics-and-finance/vol/93/part/PA	Прифатено

10	609335	Фитим	Деари	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Дали корпоративната зелена иновација отвора финансиски врати? Посредничката улога на еколошката перформанса	Европски Бизнис Преглед	4	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ebgr-01-2024-0048/full/html	Прифатено
11	606012	Бојан	Србиноски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за туризам и угостителство	Гринфилд странски директни инвестиции и диверзификација на осигурителните пазари: Анализа помеѓу земјите	Трудови за ризик и осигурување на Женевската асоцијација – Проблеми и пракса	3.9	https://link.springer.com/article/10.1057/s41288-023-00301-0	Прифатено
12	610896	Јусуф	Зеќири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Улогата на социјалните медиуми во намерите на потрошувачите да купат зелена храна: докази од Турција	Британски весник за храна	3.4	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/bfj11-2022-0988/full/html	Прифатено

13	609773	Андреј	Илиевски	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки	Влијанието на ЕСГ ризиците врз економскиот раст во земјите од Западен Балкан	Одржливост	3.3	<u>The Impact of ESG Risks on the Economic Growth in the Western Balkan Countries</u>	Прифатено
14	610311	Гордана	Ристевска Димитровска	Универзитет „Св.Клiment Охридски“ Битола, Висока медицинска школа	Скала за анксиозност предизвика од коронавирус (Coronavirus Anxiety Scale): Меѓународна евиденција за мерна инваријантност и конвергентна валидност	Психолошка процена	3.3	https://psycnet.apa.org/record/2024-28534-001	Прифатено
15	610913	Јусуф	Зеќири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Двигатели и исходи од онлајн ангажманот на клиентите – докази од балканските земји	Весник за претприемништво Заедници: Луѓе и места во глобалната економија	2.7	<u>https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jec-05-2023-0079/full/html</u>	Прифатено

16	606011	Бојан	Србиноски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за туризам и угостителство	Меѓусебната поврзаност на европските осигурителни компании и ефектите на ширење од катастрофални шокови	Списание за финансиска регулатива и усогласеност	2.6	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jfrsc-10-2023-0163/full/html	Прифатено
17	611293	Александар	Стојков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“	Европската интеграција и економскиот раст во новата Европа: Улогата на институциите и политиките	ПОСТКОМУНИСТИЧКИ ЕКОНОМИИ	2.2	https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631377.2024.2376974	Прифатено
18	606669	Мила	Митрева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Економски факултет	Истражување на ефикасноста на осигурителните компании во земјите во развој: перспектива за анализа на податоци	Економии	2.1	https://www.mdpi.com/2227-7099/12/6/128	Прифатено

19	610351	Јованка	Дамоска Секуловска	Универзитет за информатички науки и технологии „Свети апостол Павле“ - Охрид, Факултет за компјутерски науки и инженерство	Сребрено претприемништво: златна можност за општеството на стареене	Преглед на Економија и Бизнис	2.1	https://sciendo.com/article/10.18559/ebr.2024.1.1068	Прифатено
20	606081	Марјан	Петрески	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки	Преговарај за својот удел“: Улогата на преговарачката моќ на работниците за уделот на работната сила, со осврт на транзициските економии	Емпириска економика	1.9	https://link.springer.com/journal/181/volumes-and-issues/67-5	Прифатено
21	609368	Горан	Петревски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Таргетирањето на инфлацијата и дезинфлациските трошоци во новопојавените пазарни економии	Емпирика: Журнал на европската економија	1.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-023-09598-5	Прифатено

22	610847	Никола	Левков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Истражување на можностите и предизвиците во унапредувањето на меѓуетничката толеранција како општествено добро преку виртуелни инфлуенсери	Глобално знаење, меморија и комуникација	1.8	https://www.emeraid.com/insight/contest/doi/10.1108/gkmc-01-2024-0033/full/html	Прифатено
23	610852	Никола	Левков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Наративен преглед на еволуацијата на електронските здравствени системи - Докази од регионална студија	Журнал за организација на здравството и менаџмент	1.8	https://www.emeraid.com/insight/contest/doi/10.1108/jhom-12-2023-0381/full/html	Прифатено

24	610891	Јован	Близнаковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ)	Заробени држави и/или заробени општества во Западен Балкан	Студии за Југоисточна Европа и Црното Море	1.8	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2023.2170202	Прифатено
25	611396	Елена	Макревска Дисоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Емпириски детерминанти на иновациите во европските земји: анализа на ниво на фирми базирана на податоците од ЦИС2018	Европски преглед	1.4	https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/empirical-determinants-of-innovation-in-european-countries-firmlevel-analysis-based-on-cis-2018/0DD63DECDA2FFEBCECB1FF4FB7F52182	Прифатено

26	610783	Мерита Зулфиу -Алили	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за современи и општествени науки	Намерите за миграција на универзитетс- киот кадар во Северна Македонија: Потенцијален одлив на мозоци?	Источноевроп- ска економија	1.3	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2023.2225494	Прифатено
27	609126	Филип Пеовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Компаративна анализа на моделите за предвидување во неживотното осигурување: Увиди од пристапите SARIMA и ETS	Преглед на управување со ризик и осигурување	1.1	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rmir.12288	Прифатено

28	610154	Јелена	Трајковска-Христовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“	Взајемното влијание на одржливоста, конституцион ализмот и начелото на легитимитет: Испитување на „политичката екотопија“ како израз на општествената одржливост и столб на конституцион ализмот	СУДСКИ ТРИБУНАЛ ПРЕГЛЕД НА СПОРЕДБЕНОТО И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО	0.98	https://www.tribunajuridica.eu/arhiva/y14v4_en.html	Прифатено
29	611605	Ѓунтер	Мерџан	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Институциите и економскиот раст во посттранзициските земји од Европа	Зборник на трудови од Економскиот факултет во Риека: Списание за економија и бизнис	0.7	https://www.efri.uniri.hr/en/volumen_42_svezak_2_2024_volume_42_no2_2024/3444/120	Прифатено

30	605968	Марјан	Петрески	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки	Влијанието на кризата предизвикана од конфликтот во Украина врз фирмите: Докази од Северна Македонија	Југоисточно Европско Списание за Економија и Бизнис	0.6	https://journal.efsa.unsa.ba/index.php/see/issue/view/31	Прифатено
31	609356	Фитим	Деари	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Дали локалните политички избори влијаат на дневниот акцијски принос? Доказ од МБИ10 индексот на Република Северна Македонија	Студија Университети с „Василе Голдиш“ Арад Економска серија	0.6	https://sciendo.com/article/10.2478/seues-2024-0005	Прифатено

32	611608	Гунтер	Мерџан	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Револуционизирање на работниот процес на документи со користење на блокчејн во банкарскиот сектор	Facta Universitatis, Серија: Електроника и енергетика	0.6	https://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/12552	Прифатено
33	611292	Александар	Стојков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“	Анализа на прагот и односот меѓу јавниот долг и економскиот раст во новите држави-членки на ЕУ од Централна и Југоисточна Европа	ЕКОНОМСКО СПИСАНИЕ	0.4	https://journals.savba.sk/index.php/ekonomickycasopis/article/view/3925	Прифатено

34	607371	Фатон	Шабани	Универзитет во Тетово, Правен факултет	Патот на Република Северна Македонија кон функционална пазарна економија и способноста да се справи со конкурентски от притисок и пазарните сили во Европската Унија	Studia Europejskie – Студии за европски прашања		0.3	https://journalse.com/the-path-of-the-republic-of-north-macedonia-towards-a-functional-market-economy-and-theAbility-to-cope-with-competitive-pressure-and-market-forces-within-the-european-union/	Прифатено
35	607640	Билјана	Петревска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за туризам и бизнис логистика	Сезоналност и руралност – Втори домови и туризам во руралните области на Србија	Економика на земјоделството		0.26	https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/2363	Прифатено

36	610287	Дритон	Маличи	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ)	Мултикултурализмот како вредност во здравствените услуги во Западен Балкан	Контакт/ Списание за медицински сестри и општествени науки поврзани со здравјето и болеста	0.23	https://kont.zsf.jcu.cz/magno/knt/2024/mn2.php	Прифатено
37	611062	Марија	Амповска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Правен факултет	Правна рамка на ЕУ за граѓанска - одговорност во ератата на вештачката интелигенција : Проценка на постојните режими и идните перспективи	Весник СПбГУ Право	0.13	https://lawjournal.spbu.ru/article/view/17755	Прифатено
38	610901	Јован	Близнаковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ)	Клиентелистички врски во Западен Балкан: Наоди од ДАЛП II експертска анкета	Анали на Правниот факултет во Белград	0.1	https://analysts-clientelistic-linkages-in-the-western-balkans-dalp-ii-expert-survey-evidence/?lang=en	Прифатено

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	606107	Игор	Спироски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Глобални тенденции на неухранетост и дебелина од 1990 до 2022 година: анализа на 3663 популациско -репрезентативни студии со 222 милиони деца, адолосценти и возрасни	Ланцет	98,4	https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02750-2/fulltext	Прифатено

2	606109	Игор	Спироски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Општа и абдоминална адипозност и хипертензија во осум светски региони: анализа на 837 популациони студии со 7,5 милиони учесници	Ланцет	98,4	https://www.thelancet.com/journals/lanncet/article/PIIS0140-6736(24)01405-3/fulltext	Прифатено
3	609320	Мимоза	Ристова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Пристап до технологии за дијагностичко снимање и радиотерапија за пациенти со рак во балтичките земји, источна Европа, централна Азија и Кавказ: сеопфатна анализа	Ланцет Онкологија	41,6	https://www.thelancet.com/journals/lannc/article/PIIS1470-2045(24)00452-2/fulltext	Прифатено

4	609860	Маријан	Бошевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Европски водичи за лекување на периферна артериска и аортна болест	ЕвроСпко Списание за Срце	35,8	https://academic.oup.com	Прифатено
5	606854	Тони	Ристески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Пристапност и квалитет за елективна нега: проспективна кохортна студија користејќи хирургија за херни како состојба на трасер во 83 земји	Лансет Глобално здравје	19,9	https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(24)00142-6/fulltext	Прифатено
6	611012	Марија	Вавлукис	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Традиционални ризик фактори и предвремен акутен коронарен синдром во Југоисточна Европа: мултинационална кохортна студија.	Лансет регионално здравје - Европа	13,6	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38476741/	Прифатено

7	609074	Сотирија	Дувлис	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Повисокиот ризик за Ковид -19 пневмонија е асоциран со анти-ИНФ-а отколку со анти-ИНФ-ω авто-антитела кај децата	Журнал за експериментална медицина	12,6	https://rupress.org/jem/article/221/2/e20231353/276477/Higher-COVID-19-pneumonia-risk-associated-with?searchresult=1	Прифатено
8	611034	Драган	Мијакоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Основни параметри на исходот за клиничките испитувања за алергиите на храна посредувани со IgE и опсервациите интерventни студии: меѓународна Делфи студија на консензус „COMFA“	Алергија	12,6	https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13989995/2024/79/4	Прифатено,за единички труд со Сашо Столески

	611090	Сашо	Столески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Основни параметри на исходот за клиничките испитувања за алергиите на храна посредувани со IgE и опсервациите интервентни студии: Меѓународна Делфи студија на консензус „COMFA“	Алергија	12,6	https://journalallergy.com/	Прифатено, заеднички труд со Драган Мијакоски
9	611006	Марија	Вавлукис	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Рана коронарна реваскуларизација меѓу стабилни пациенти со нон-СТ-сегмент елевација акутен коронарен синдром: улога на дијабетесот и возраста	Кардиоваскуларно испитување	10,4	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39196713/	Прифатено

10	606861	Тони	Ристески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Глобален пристап до технологии за поддршка на безбедна и ефикасна операција на ингвинална хернија: проспективна, меѓународна кохортна студија	Британско Списание за хирургија	8,7	https://academic.up.com/bjs/article/111/7/znae164/7710630	Прифатено
11	611052	Драган	Мијакоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Мерките на исход пријавени од пациентите кај атописки дерматит и хронична уртикарија се недоволно искористени во клиничката пракса	Списание за алергија и клиничка имунологија: Во пракса	8,2	https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(24)00349-0/fulltext	Прифатено, заеднички труд со Сашо Столески

	611107	Сашо	Столески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Мерките за исход пријавени од пациентите кај атописки дерматит и хронична уртикарија се недоволно искористени во клиничката пракса	Списание за алергологија и клиничка имунологија: Во пракса	8,2	https://www.jaci-inpractice.org/	Прифатено, заеднички труд со Драган Мијакоски
12	611113	Вероника	Стоилковска Ѓоргиевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Диференцијација на семиња од канабис со користење на дигитален морфолошки скрининг и инфрацрвена спектроскопија во спрека со мултиваријантно моделирање	Индустриски култури и производи	5,6	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09266902400164X	Прифатено

13	608932	Татјана	Рушковска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Интегрирана анализа на геномски и GWAS студии идентификуваше кандидат-гени за нутригенетски и студии за флавоноиди и васкуларно здравје: пат до прецизна исхрана за (поли)феноли	Нутриенти	4,8	https://doi.org/10.3390/nu16091362	Прифатено
14	608933	Татјана	Рушковска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Истражување на врската помеѓу придржувањето кон медитеранска исхрана и субјективната благосостојба кај возрасните во Грција и Кипар	Нутриенти	4,8	https://doi.org/10.3390/nu16081238	Прифатено

15	609406	Татјана	Зорчец	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Предизвици во набљудувањето на емоциите на децата со аутизам во интеракција со социјален робот	Меѓународно списани за социјална роботика	4,8	https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-024-01185-3	Прифатено
16	611497	Виолета	Василевска Никодиновска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Имицинг на мекоткивни тумори кај возрасни: Европско здружение на мускулоскелетна радиологија – насоки, 2023 преглед, и и примарен локален имицинг: како и каде?	Европска Радиологија	4,7	doi: 10.1007/s00330-023-10425-5.	Прифатено

17	610787	Никола	Гешковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Развој на нова преносна процесна аналитичка алатка (ПАА) базирана на инфрацрвена спектроскопија во близко подрчје за мониторинг на транзицијата на Ибупрофен во Ибупрофен натриум во текот на процесот на влажна гранулација	Спектрохемиски акти, Дел А: Молекуларна и биомолекуларна спектроскопија	4,3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142524005353	Прифатено

18	610798	Кристина	Шутевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Брзи модели за квантификација и проценка на меламинот како фалсификат во додатоци за спортска исхрана со примена на лабораториски и преносливи NIRS инструменти	Спектрохимиска акта, дел А: Молекуларна и биомолекуларна спектроскопија	4,3	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386142524005365	Прифатено
19	610845	Гордана	Китева-Тренчевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Предвидувачи на исходот од состојби после КОВИД од регистраторот на Европската академија за неврологија за КОВИД-19	Журнал за неврологија	4,2	http://link.springer.com	Прифатено

20	606775	Миле	Босилковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Препораки за ажурирање на треска и воспаление од непознато потекло од изменетиот консензус на Делфи панелот	Отворен фокум за инфективни болести	3,8	https://academic.up.com/ofid/article/11/7/ofae298/7689389	Прифатено
21	609853	Маријан	Бошевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Венски трмбемболизам кај ќени со хомронски зависен тумор на дојка - да се прекине или продолжи терапијата	Тромбоза Истражувања	3,7	https://www.thrombosisresearch.com/article/S0049-3848(24)00219-6/abstract	Прифатено
22	607296	Мая	Софрониевска-Главинов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Ефектите на КОВИД-19 врз симптомите поврзани со бенигна хиперплазија на простатата.	Откритија на јавно здравје	3,6	https://link.springer.com/article/10.1186/s12982-024-00206-w	Прифатено

23	610860	РИСТЕ	СТОЈАНОВ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Приказ на повеќе унарни пептиди и нивна распределба во зависност од полот	Протеомикс	3,4	https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pmic.202300227	Прифатено
24	611559	Марија	Здравеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Стапка на неуспешност на критериумите за исклучување на пулмонална емболија за возрасни до 35 годишна возраст и помлади пациенти. Резултати од RIETE регистрот	Академска Итна Медицина	3,4	https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15532712/2025/32/4	Прифатено

25	607580	Дејан	Јакимовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Инфекција со Вирус на енцефалитис пренослив со крлежки кај двегодишно дете вратено од Швајцарија (Јули-Август 2023): Дали е време за имунизација против Енцефалитис пренослив со крлежки на српските патници?	Патогени	3,3	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39599566/	Прифатено

26	610492	Александар	Петличковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	ДНК метилациските анализи кај пациенти со неуроразвојни нарушувања ја подобруваат интерпретацијата на варијанти и откриваат комплексност	Напредоци во хуманата генетика и геномика	3,3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666247724000484	Прифатено
27	611469	Ефтијм	Здравевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Тест за одење од десет метри со мобилни уреди: Подтакочно множество од акцелерометар, магнетометар и жироскоп	Податоци на кратко	3,1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340923009289	Прифатено

28	608987	Катарина	Давалиева	Македонска академија на науките и уметностите	Компаративна протеомска анализа на децидуа открива изменето РНК процесирање и оштетена рибозомална функција кај повторувачките спонтани абортуси	Плацента	3	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143400424002716?via%3Dihub	Прифатено
29	607584	Дејан	Јакимовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Болести преносливи со крлежи на крстопат од Средниот Исток и централна Европа	Инфективни болести сега	2,9	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266699192400126X?via%3Dihub	Прифатено

31	610823	Силвана	Марковска-Симоска Markovska	Македонска академија на науките и уметностите	Употреба на асистивна технологија за промовирање практични вештини кај лицата со аутистичен спектар на нарушување и интелектуална попреченост: Систематски преглед	Дигитално здравје	2,9	https://journals.sagepub.com/home/DHJ	Прифатено
31	610736	Катерина	Брезовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Скрининг на способноста на вибрациските спектроскопски техники за истовремена квантификација на витамините Б1, Б6 и Б12 во мешавина од прав	Вибрациска спектроскопија	2,7	https://www.sciencedirect.com/journal/vibrational-spectroscopy	Прифатено

32	611377	Олга	Гигопулу	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Следење во реално време на декарбоксила цијата на CBDA во цврста состојба и цветови од канабис со употреба на инфрацрвена спектроскопиј а во средно подрачје во комбинација со мултиваријат на анализа	Вибрациска спектроскопиј а	2,7	https://www.sciencedirect.com/journal/vibrational-spectroscopy/vol/134/suppl/C	Прифатено

33	608212	Ацо	Костовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Дијагноза и третман на еозинофилен езофагитис кај децата: Новини од Европското здружение за педијатриска гастроентерологија, хепатологија и нутриција (ESPGHAN)	Списание за педијатриска гастроентерологија и нутриција	2,4	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jpn3.12188	Прифатено
34	609425	Владимир	Трајковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Користење на психофармаколошки третмани за лица со аутистичен спектар на нарушувања (АСН) во европска земја со среден приход	Истражување во нарушувањата од аутистичниот спектар	2,2	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946724000047	Прифатено

35	610863	Мери	Киријас	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Најчестите ХЛА алели во светот: фундаментален синопсис	Најдобра практика и истражувачка клиничка хематологија	2,2	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521692624000252?via%3Dihub	Прифатено
36	608968	Катарина	Давалиева	Македонска академија на науките и уметностите	Човечки перифериерни крвни мононуклеарни клетки како вреден извор на биомаркери за различни болести: Докази од компаративни протеомски студии	Протеомички Клинички Апликации	2,1	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/prca.202300072	Прифатено
37	610353	Коста	Сотироски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет	„Воспалена мезентеријална псевдоцистата асоцирана со Мекелов дивертикулитис: причина или последица“	„Дубаи Медицинско Списание“	2,1	https://kneopen.com/DMJ/article/view/17736/	Прифатено

38	610835	Никола	Гешковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	ОРМОСИЛ наночестички како носачи на Оксалиплатин : формулациск и развој и карактеризација	Хемиски списи	2,1	https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-024-03550-y	Прифатено
39	609391	Татјана	Зорчец	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Болка, навики во исхраната и физичка активност на децата со пречки во развојот во Хрватска, Северна Македонија и Србија	БМЦ Педијатрија	2	https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-024-05259-z	Прифатено

40	606769	Миле	Босилковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Клинички карактеристики на хуманата бруцелоза кај различни возрасни групи во Република Северна Македонија- серија на случаи	Виенска клиничка неделна публикација/ Централноевропски медицински журнал	1,9	https://link.springer.com/article/10.1007/s00508-024-02479-2#citeas	Прифатено
41	610352	Коста	Сотироски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет	„Ефект од третманот со екстракт од прунус муме и холин кај пациенти со неалкохолна замастена болест на црниот дроб, проценет преку Б-мод ултрасонографија и хепаторенален индекс“	„Касписко Списание за Интерна Медицина“	1,9	http://caspjim.com/article-1-3807-en.html	Прифатено

42	610826	Ѓорѓи	Божиновски	Македонска академија на науките и уметностите	Висока инциденца на CPLANE1 причинет Жуберт синдром во продукти на концепција од рани прекини на бременоста	Балкански медицински журнал	1,9	https://balkanmedicaljournal.org/abstract.php?id=2581	Прифатено
43	610735	Наталија	Наков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Проценка на еколошка подобност и валидација на HPLC метод за истовремено определување на ресвератрол и витамин Е во додатоци на исхрана	Списание на АОАЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	1,7	https://academic.up.com/jaoac/article/107/2/248/7471864	Прифатено

44	610600	Мелда	Емин	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Ефективност на имунизацијата со BNT162b2 и Gam-COVID-Vac против вирусот SARS-CoV-2 и добиен титар на неутрализирачки антитела кај здравствени работници	Турски журнал за биохемија, официјален журнал на Турското здружение за Биохемија	1,2	https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/tjb-2023-0213/html	Прифатено
45	606172	Andrej	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Пионефроза комплицирана со спонтана интраперитонеална руптура и дифузен перитонитис: приказ на случај и преглед на литература	Клиничка нефрологија	1,1	https://www.dustricom/nc/journals-in-english/mag/clinical-nephrology/vol/volume-101-2024/issue/march-53.html	Прифатено

46	610812	Елена	Дракалска Серсемова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Подготовка и карактеризац ија на амфифлни крем формулации со мелоксикам	ФАРМАЦИЈА	1,1	https://pharmacia. pensoft.net/article/ 139355/	Прифатено
47	611119	Марија	Терзиќ	Македонска академија на науките и уметностите	Генетски варијанти во ANXA5 и VEGFA гените кај жени со рани загуби на бременост	Балкански Журнал за Медицинска Генетика	1	http://www.bjmg.e du.mk/record.asp? recordid=983	Прифатено
48	611420	Виолета	Василевска Никодиновска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Имицинг на состав на телото	Семинари во Мускуоскелет на Радиологија	1	journals>seminars-in-musculoskeletal-radiology">https://lp.thieme.d e>journals>seminar s-in- musculoskeletal- radiology	Прифатено

49	611070	Голубинка	Бошевска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Геномска карактеризација на Orthopneumovirus haemorrhagiae (Вирус на Кримско Конгоанска хеморагична треска) од епидемијата во Северна Македонија	Ресурс на микробиолошки соопштенија	0,7	https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/mra.00749-24?rfr_dat=cr_pub+0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org	Прифатено
50	607294	Maja	Софрониевска-Главинов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Аденоиден цистичен /базално клеточен карцином на простата по високостепен уротелен карцином на мочниот меур:приказ на случај	Оксфорд медицински прикази на случаи	0,6	https://academicoup.com/omcr/article/2024/5/omae050/7676504	Прифатено

51	611146	Гоше	Стефков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Фармацевтски факултет	Проценка на цитотоксично то дејство на етерично масло од диворастечка <i>Lavandula angustifolia</i> инкапсулирано во липозоми и наноемулзии врз канцер клеточна линија DU145	Списание за истражувања во фармацијата	0,6	https://jrespharm.com/abstract.php?id=1803	Прифатено
52	610828	Ѓорѓи	Божиновски	Македонска академија на науките и уметностите	Проучување на парцијалните хромозомски аномалии и во рани прекини на бременоста	Балкански журнал за медицинска генетика	0,5	http://www.bjmg.edu.mk/record.asp?recordid=996	Прифатено
53	605624	Ирена	Костовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Гастроичен шваном - приказ на случај	Часопис за хирушки прикази на случаи	0,4	https://academicoup.com/jscr/article/2024/3/rjae181/7635886	Прифатено

54	606177	Андреј	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Шеврелова процедура за третман на инцизионални херни во средна линија да не се напушти ниту заборави	Журнал на хируршки прикази на случаи	0,4	https://academic.up.com/jscr/article/2024/10/rjae643/7822185?searchresult=1	Прифатено
----	--------	--------	------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложение
1	606148	Васко	Здравески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Робусен оптимизационен модел за оптимално планирање на радијални дистрибутивни мрежи и батериски системи	Применета енергија	10.1	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261924013618	Прифатено

2	607506	Бодан	Велковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Рамка за заедничко полнење на електрични возила во резиденцијални обновливи енергетски заедници	Обновлива енергија	9	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148124009650	Прифатено
3	607449	Стефан	Кувенчиев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	АНН моделирање и PCM оптимизација на ултразвучна екстракција на екстракти богати со протодиосцин од <i>Tribulus terrestris L.</i>	Ултразвучна сонохемија	8.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417724003900?via%203Dihub	Прифатено

4	607450	Стефан	Кувенциев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Валоризација на нуспроизводи од преработка на домати: предиктивно моделирање и оптимизација на ултразвучна екстракција на ликопен	Ултразвучна сонохемија	8.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417724003031?via%203Dihub	Прифатено
5	609285	Сања	Костадиновиќ Величковска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Земјоделски факултет	Детална анализа на оксидациска стабилност и нутритивните вредности на маслата од изртено ленено и сончогледово семе	Хемија на храна	8.5	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814624014407	Прифатено

6	610767	Maja	Јанкоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Чекор кон подесување на структурата и својствата на влакната од јута со примена на оксидација на натриум периодат и обложување со алгинат	Меѓународно списание на биолошки макромолекули	7.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813023055678	Прифатено
7	605967	Горан	Тасев	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,Факултет за природни и технички науки	Талиум во техносолите од Алшар (Северна Македонија): Изотопски и специјациски увиди	Загадување на животната средина	7.6	https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-pollution/vol/357/suppl/C	Прифатено
8	607105	Анка	Трајковска Петкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Хемиски, реолошки и сензорни карактеристики на пченичен леб зајакнат со гума од чия семе	Идна храна	7.2	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2666833524001758	Прифатено

9	609856	Игор	Шешо	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Оптимизирање на поле со ветерници за максимално енергетско производство	Енергетска конверзија и Менаџмент: X	7.1	https://www.sciencedirect.com/journal/energy-conversion-and-management-x	Прифатено
10	611472	Ефтијм	Здравевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Дали сензорите можат да се користат за мерење на резултатите од тестот за свиткување на рацете? систематски преглед	Откриј ги применетите науки	7	https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-024-05643-5	Прифатено
11	610002	Александар	Петровски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Архитектонски факултет	Дигитални алатки и дигитална педагогија за создавање урбани места	Арххнет - ИЈАР - Меѓународно списание за архитектонско истражување	6.9	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/arch-01-2024-0036/full/html	Прифатено

12	610974	Игор	Јорданов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Интумесцентен повеќеслоен нанопремаз од протеини од белка од јајце/лигнин-DAP за памук отпорен на оган	Напредок во органските премази		6.5	https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2023.107983	Прифатено
13	607328	Јадранка	Блажевска - Гилев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Напредно наноструктурни целосно создадени во водена средина тиол-ен/редуциран графен оксид сензори за влажност со извонредна селективност	Напредни технологии за материјали		6.4	https://advancedonlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.202400114	Прифатено

14	610970	Игор	Јорданов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Повеќеслојна обвивка од хитозан-пектин со антоцијанинска боја од грозје како pH-индикатор за преврска на рани: синтеза и карактеризација	Технологија и примена на јаглеводородни полимери	6.2016/j.carpta.2024.100438	https://doi.org/10.1016/j.carpta.2024.100438	прифатено
15	609886	Христијан	Ѓорески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Контролирано и реално истражување на оптички сензори во паметни очила за следење на однесувањето во исхраната со користење на длабоко учење: меѓусекциска студија	ЈМИР мЗдравје и уЗдравје	5.469	https://mhealth.jmir.org/2024/1/e59469	Прифатено

16	607067	Анка	Трајковска Петкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошки о - технички факултет	Оптимизација на екстракционите услови за подобрени полифеноли, антоцијани и антиоксидативна активност од црн трн со помош на природни еутектични растворувачи и користење на симплекс дизајн метод	Журнал за микрохемија	4.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X2400609X	Прифатено
17	607501	Бодан	Велковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Влијание на тарифните системи врз оперативните параметри на енергетските заедници и дистрибутивните мрежи	Одржлива енергија, мрежки и системи	4.8	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352467724001115	Прифатено

18	608869	Марија	Лазаревиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Можности на технологии за скриен хидроенергетски потенцијал насочени кон енергетската транзиција	Извештаи за енергија		4.7	https://www.sciencedirect.com/journal/energy-reports/vol/12/suppl/C	Прифатено
19	610651	Винета	Сревреноска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Технолошко - технички факултет	Влијание на структурата на текстилниот зајакнувачврз механичкото однесување на полимерниот композитен материјал	ПОЛИМЕРИ (an Open Access Journal by MDPI)		4.7	https://www.mdpi.com/2073-4360/16/24/3478 ; PDF Version: https://www.mdpi.com/2073-4360/16/24/3478/pdf	Прифатено

	611542	Ема	Василеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Имплементација на машинско учење за унапредување на Lean практиките кај адитивното производство на делови од метал	IEEE Трудови за инженерски менаџмент		4.6	https://ieeexplore.ieee.org/document/10679086	Прифатено, заеднички труд со Александар Аргиловски
20	611478	Александар	Аргиловски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Имплементација на машинско учење за унапредување на Lean практиките кај адитивното производство на делови од метал	IEEE Трудови за инженерски менаџмент		4.5	https://ieeexplore.ieee.org/document/10679086	Прифатено, заеднички труд со Ема Василевска

21	606681	Маре	Србиновска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Факултет за електротехника и информациски технологии	Духот на промени: Перспективи за метеоролошка и озеленета инфраструктура за квалитетот на воздухот во Скопје, Северна Македонија	Журнал за чисти технологии и еколошка политика		4.2	https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-024-02937-5	Прифатено
22	606809	Мишела	Темков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Влијание на времето на печење и формулирајата на делумно печен пченичен леб од кисело тесто врз физичките карактеристики, сензорниот квалитет, гликемскиот индекс и чувството на апетит	Граници во исхраната, сек. исхрана и наука за храна и технологија		4	https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2024.1370086/full	Прифатено

23	607329	Јадранка	Блажевска - Гилев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Технолошко-металуршки факултет	Полимерни смоли кои содржат модифициран скроб како еколошки адсорбенти за отстранување на бои и метални јони од отпадните води	Граници во хемијата	3.8	https://www.frontiersin.org/journals/chemistry/articles/10.3389/fchem.2024.1496901/	Прифатено
24	610053	Зоран	Хаџи-Велков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Факултет за електротехника и информациски технологии	Семантички безжични мрежи со минимална потрошувачка на енергија	Писма за телекомуникации на IEEE	3.7	https://ieeexplore.ieee.org/document/10542525	Прифатено, заеднички труд со Марија Паликрушев
	610846	Марија	Паликрушев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Семантички безжични мрежи со минимална потрошувачка на енергија	Писма за телекомуникации на IEEE	3.7	https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4234	Прифатено, заеднички труд со Зоран Хаџи-Велков

25	610056	Зоран	Хаџи-Велков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Факултет за електротехника и информациски технологии	Минимизирање на доцнењето на федеративно учење во безжични комуникациски мрежи	Писма за телекомуникации на ИЕЕЕ	3.7	https://ieeexplore.ieee.org/document/10328982	Прифатено, заеднички труд со Марија Паликрушев
	610848	Марија	Попоска-Паликрушев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Минимизирање на доцнењето на федеративно учење во безжични комуникациски мрежи	Писма за телекомуникации на ИЕЕЕ	3.7	https://ieeexplore.ieee.org/document/10328982	Прифатено, заеднички труд со Зоран Хаџи-Велков

26	611483	Георгина	Мирчева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Автоматизирање на екстракција на карактеристики од Ентитет-Релација модели: Експериментална евалуација на методи за машинско учење за релационо учење	Големи податоци и когнитивно пресметување	3.7	https://www.mdpi.com/2504-2289/8/4/39	Прифатено
27	611485	Георгина	Мирчева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Комбинирање на семантичко совпаѓање, вградување зборови, трансформатори и ГЈМ за подобрено рангирање на документи: примена во систематски прегледи	Големи податоци и когнитивно пресметување	3.7	https://www.mdpi.com/2504-2289/8/9/110	Прифатено

28	610868	Владимир	Трајковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Користење на учење од колеги и настава заснована на игра за постигнување долгорочнознаење за сајбер безбедноста во основните училишта	IEEE Пристап	3.4	https://ieeexplore.ieee.org/document/10716354	прифатено
29	611360	Даниела	Николовска Неделкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Чадени колбаси од говедско месо произведени во Северна Македонија како извор на пропротехнолошки млечнокисели бактерии и коагулазанегативни коки	Хелион	3.4	https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37548	Прифатено

30	606225	Јорданчо	Ангелов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Можност за испорака на моќност во услови на несигурна потрошувачка	Меѓународно списание Истражување на електроенергетски системи	3.3	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779624009155	Прифатено
31	609499	Горан	Велјановски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технички факултет	Анализа на ефектот на флексибилноста на потрошувачите врз дистрибутивната мрежа	Истражувања во електроенергетските системи	3.3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779624007739	Прифатено
32	610482	Роберта	Апостолоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС)	Подобрување на проценката на ризик од земјотреси: сознанија од пандемски околности и сознанија од реални примери	Природни хазарди	3.3	https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-024-07071-5	Прифатено

33	611122	Петар	Крстевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Симулација на активирање на резерви базирана на текови на моќност во регионални пазари на балансна енергија	Истражувања во електроенергетски системи	3.3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877962400035X	Прифатено
34	605966	Горан	Тасев	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за природни и технички науки	Минерологија и еколошка стабилност на металуршката згура од топилницата Еуроникел, Возарци, Северна Македонија	Применета Геохемија	3.1	https://www.sciencedirect.com/journal/applied-geochemistry/vol/170/suppl/C	Прифатено

35	609436	Александра	Бужаровска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Пиезоелектрични PVDF-TrFE нанокомпозитни подлоги наполнети со BaTiO ₃ нановлакна: Влијание на ефектот на полирање	Полимери за напредни технологии	3.1	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pat.6333	Прифатено
36	611025	Емилија	Фиданчевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Карakterизација на Al-индустриски остатоци во регионот на ИИИЕ за поддршка на циркуларната економија и ЕУ Зелениот договор	Материјали	3.1	https://www.mdpi.com/1996-1944/17/24/6245	Прифатено

37	611217	Арианит	Река	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Ортодонтски легури на жици и нивни хипоалергени алтернативи: Ослободување на метални јони во вештачка плунка со pH 6.6 и pH 5.5	Материјали	3.1	https://www.mdpi.com/1996-1944/17/21/5254	Прифатено
38	609885	Христијан	Горески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Факултет за електротехника и информациски технологии	Предвидувачк и модели за квалитет на живот поврзан со здравјето изградени на две збирки на податоци за телемониторинг	PLOS ONE - ПЛОС Еден	2.9	https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0313815	Прифатено

39	611484	Петре	Ламески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Прогнозирање на загадувањето на воздухот со длабоко учење со фокус на влијанието на градскиот сообраќај врз PM10 и бучавата	Јавна научна библиотека ОНЕ	2.9	https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0313356	Прифатено
40	607356	Афродита	Зенделска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за природни технички науки	Проценка на изворот на PM2.5 во Скопје користејќи позитивна матрикс факторизација	Моделирање и оценка на животната средина	2.7	https://link.springer.com/article/10.1007/s10666-024-09961-1	Прифатено
41	609287	Ванчо	Ачишки	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за природни технички науки	Термички потписи на реликтен јаглен, јаловина и јаловишта	Меѓународно списание за рударство, рекултивација и животна средина	2.7	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17480930.2023.2263264	Прифатено

42	611480	Ана	Мадевска Богданова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Самоизлекувачки својства на алгини желатински хидрогели предизвикани со температура	Материјали - писма	2.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X24004531	Прифатено
43	607662	Иле	Мирчески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Азимутална соларна синхронизација и аеродинамична невро-оптимизација: емпириска студија за невронски мрежи инспирирани од Slime- Mold за опсег на оптимизација за соларн UAV	Применети науки	2.5	https://www.mdpi.com/2076-3417/14/18/8265	Прифатено

44	608771	Наташа	Коцеска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Виртуелна тура со користење на робот за телеприсуство ст и MQTT протокол	ТЕМ Журнал - Технологија, Образование, Менаџмент, Информатика	2.2	https://www.temjournal.com/archives/vol13no1.html	Прифатено
45	611479	Бранислав	Геразов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Вештачко вокално учење водено од препознавање на говор: Што може да ни каже за тоа како децата учат да зборуваат	Журнал за фонетика	1.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095447024000445	Прифатено
46	611538	Ема	Василеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машиински факултет	Статистичка анализа и моделирање со машинско учење на ширината на сечење при CO2 ласерско сечење на PMMA	Технологија на производство	1.6	https://journalmft.com/pdfs/mft/2024/06/05.pdf	Прифатено

47	610573	Александра	Иваноска-Дациќ	Македонска академија на науките и уметностите	Паметен текстил: попложувајќи го патот кон одржливост	Македонски часопис за хемија и хемиско инженерство	1.5	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2821	Прифатено
48	610957	Ана	Мадевска Богданова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Естимација на кислородна сатурација со ласерски индуциран графен сензор	Списание за сензори	1.4	https://doi.org/10.155/2024/4696031	Прифатено
49	606275	Јулијана	Бојаџиева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС)	Кинематички ефекти на интеракција тло конструкција врз одговорот на АБ згради	Грацевинар	1.1	http://casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-76-2024-7-4-3913-EN.pdf	Прифатено

50	609940	Сергеј	Чурилов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Градежен факултет	Нумеричко моделирање на конструктивн о префугирање: анализа со конечни елементи врз основа на експеримента лни испитувања	Граѓевинар (Градител)	1.1	http://www.casopis-gradjevinar.hr/archive/article/3894	Прифатено
51	609942	Сергеј	Чурилов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Градежен факултет	Експериментално истражување на конструктивн о префугирање сидарија со цементно- полимерен малтер и полипропилен ски ленти	Граѓевинар (Градител)	1.1	http://www.casopis-gradjevinar.hr/archive/article/3893	Прифатено

52	611351	Александар	Герасимовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Термички карактеристики на комбинирани компресорско – ејекторски ладилни/топлинско пумпни системи за греенje, ладење, вентилација и климатизација	Термичка Наука	1.1	https://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2024/TSCI240613257G.pdf	Прифатено
53	610777	Гога	Цветковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Истражување на статорски топологии со засечени полови при проектирање на мотори на наизменична струја за мали моќности	КОМПЕЛ - Меѓународно списание за пресметковна математика во електротехника и електроника	1	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/compel-11-2023-0567/full/html/	Прифатено

54	610778	Гога	Цветковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Стохастички пристап во определувањето на точката со максимална моќност кај бифацијални фотоволтаици со примена на два модели на ќелии	КОМПЕЛ - Меѓународно списание за пресметковна математика во електротехника и електроника		1	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/compel-11-2023-0563/	Прифатено
55	610281	Стојанче	Мијалковски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за природни и технички науки	CEOПФАТНА АНАЛИЗА НА МЕТОДОЛОГИИТЕ ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА РУДАРСКИ НЕСРЕЌИ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК: СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ – РУДНИК СТАНТЕРГ	ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ		0.9	http://mining.in.ua/2024vol18_2_2.html	Прифатено

56	609118	Цветанка	Велкоска	Меѓународен Универзитет Визион – Гостивар, Факултет за инженерство и архитектура	Интернационализација од перспектива на обезбедување и подобрување на квалитетот: сеопфатна рамка за интернационализација преку нов објектив „Проток на квалитет“	Списание за високообразов на политика и студии за лидерство	0.8	https://johepal.com/browse.php?mag_id=18&slc_lang=en&sid=1	Прифатено
57	606839	Перица	Пауновик	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Технолошко-металуршки факултет	Волтаметричка детекција на диклофенак со печатени електроди базирани на графен и графен модифициран со PVDF	Хемија во индустријата	0.6	http://silverstripe.kit.hr/kui/issue-archive/issue/202	Прифатено

58	606492	Елизабета	Христовска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технички факултет	КОНЦЕПЦИЈА ЗА ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТА НА ДИНАМИЧКИ ОПТОВАРЕН ЗАПЧЕСТ ПРЕНОСНИК РЕДУКТОР	Акта Политехника	0.6	https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/article/view/9660	Прифатено
59	611444	Марија	Чундева-Блајер	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Подобрување на метролошката инфраструктура во областа на калибрации на екстремни импеданси	Акта Имеко	0.3	https://acta.imeko.org/index.php/acta-imeko/article/view/1765	Прифатено
60	611434	Марија	Чундева-Блајер	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Методи за калибрација на високи фреквенции: развој и валидација	Акта Имеко	0.3	https://acta.imeko.org/index.php/acta-imeko/article/view/1764	Прифатено

61	610881	Владимир	Трајковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Генеративна вештачка интелигенција за приспособлив и искуства за учење	Одржливост	3.3	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/7/3034	Прифатено
----	--------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	611078	Елена	Ончевска Агер	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“	Контекстно планирање часови во подготовката за настава по английски јазик	Списание за наставата по английски јазик	3,1	https://academic.up.com/eltj/article-abstract/79/1/1/7815133	Прифатено

610414	Билјана	Наумоска-Саракинска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“	Истражување на аспекти на инклузијата за унапредување на усна јазична компетенција во наставата по английски јазик како странски во високото образование	Списание за настава по английски јазик за стручни и академски цели	0,7	https://espeap.juni.s.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/39	Прифатени, заеднички труд со Анета Наумовска.	
2	610588	Анета	Наумоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“	Истражување на аспекти на инклузијата за унапредување на усна јазична компетенција во наставата по английски јазик како странски во високото образование	Списание за настава по английски јазик за стручни и академски цели	0,7	https://espeap.juni.s.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/39	Приватено, заеднички труд со Билјана Наумовска

3	610534	Наташа Стојановска-Илиевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“	Корпусно истражување на епицените заменки кои ги употребуваат македонските изучувачи на английскиот јазик	Отворена лингвистика	0,6	https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/olpli-2024-0017/html	Прифатено
4	605947	Виолета Јанушева	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Педагошки факултет	Лингвистички от пејзаж (одгоре надолу) на Битола, Република Северна Македонија	Folia Linguistica et Litteraria - Списание за науката за јазикот и книжевноста	0,2	https://folia.ucg.ac.me/image/48/Violeta_Janusheva.pdf	Прифатено

БАРАЊА НА КОИ НЕ СЕ ДОДЕЛУВААТ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА СОГЛАСНО ТОЧКА З ОД КОНКУРСОТ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
------------	----	-----	---------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------

1	606087	Билјана	Трајковска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	Одржливи иновации кај јогуртите на база на овес: Влијание на чиа семето и медот врз квалитетот и сензорните карактеристики	Одржливост	3,3	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/20/8944	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
2	608898	Марина	Стојанова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Нови формулации на органо-минерална исхрана на слива со цел зголемување на приносот и подобрување на хемискиот состав на листовите и на плодовите	Применето овоштарство, Спрингер	1,3	https://link.springer.com/article/10.1007/s10341-024-01111-x#citeas	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

3	605851	Александар	Цветковик	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Детекција на глифосат и неговиот метаболит аминометилфосфонска киселина: Проценка на ризик за водните организми	Списание за Земјоделство во Централна Европа	0,7	https://jcea.agr.hr/en/issues/article/4247	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
4	606127	Билјана	Трајковска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	Анализа на квалитативните параметри на комерцијални ферментирани ѹогуртни алтернативи од кокос застапени на пазарот во Словачка	Списание за Истражување на Храна и Исхрана	0,6	https://www.vup.sk/en/index.php?mainID=2&navID=34&version=2&volume=63&article=2348	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

5	611361	Рената	Ќуштеревска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Влијанија на употребата на земјиштето врз функционалната разновидност на растенијата низ Европа	Глобална екологија и биогеографија	6.3	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.13947	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
6	610813	Никола	Хаџи-Петрушев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Дисфункција на масното ткиво поврзана со климатските промени и загадувањето на воздухот: Разбирање на метаболичките последици	Интернационален журнал за молекуларни науки	4.9	https://www.mdpi.com/1422-0067/25/14/7849	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

7	611017	Митко	Младенов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	ВК каналите во васкуларните мазни мускулни клетки од опашната артерија кај нормотензивни (WKY) и хипертензивни (SHR) стаорци имаат слична чувствителност на калциум, но различни одговори на вазодилаторот илопрост	Меѓународен Журнал за Молекуларни Науки	4.9 https://www.mdpi.com/1422-0067/25/13/7140	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

8	611251	Валентин	Мирчески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Мал преглед на топографските и структурните карактеристики на метални карбиди за електрокаталитичко определување на водород пероксид	Микрохемиски и журнал	4.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X24000730 не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
9	611229	Валентин	Мирчески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Електроди модифицирани со допамин за индиректно волтамметриско определување на јони на магнезиум	Дијамант и слични материјали	4.3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963524003364 не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

10	606236	Катерина	Бачева Андоновска	Македоснка академија на науките и уметноста	Проценка на атмосферската депозиција на потенцијално токсични елементи во Македонија со примена на техника за биомониторинг со МОВ	Проценка на атмосферската депозиција на потенцијално токсични елементи во Македонија со примена на техника за биомониторинг со МОВ	Одржливост	3.3	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/2/748	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот	
11	610944	Ламбе	Барандовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Проценка на атмосферската депозиција на потенцијално токсични елементи во Македонија користејќи биомониторинг техника со МОВ	Проценка на атмосферската депозиција на потенцијално токсични елементи во Македонија користејќи биомониторинг техника со МОВ	Одржливост	3.3	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/2/748	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

12	607553	РУБИН ГУЛАБОСКИ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Теоретска анализа на површинска електродна реакција спречната со претходна хемиска реакција во услови на диференцијал на квадратнобранова волтаметрија	Списание за електрохемија на цврста состојба		2.6	https://link.springer.com/article/10.1007/s10008-023-05604-9	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
13	607554	РУБИН ГУЛАБОСКИ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Пресметка на квадратнобранови волтамограми-практична Online симулацијска платформа	Списание за електрохемија на цврста состојба		2.6	https://link.springer.com/article/10.1007/s10008-023-05520-y	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

14	611248	Валентин	Мирчески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Споредбена студија на квадратнобранова волтамметрија и мултифrekвентна фараадеева спектроскопија за кинетичка анализа	Журнал за електрохемија на тврда состојба	2.6	https://link.springer.com/article/10.1007/s10008-024-05921-7	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
15	606233	Катерина	Бачева Андоновска	Македоснка академија на науките и уметноста	Мовта како биомонитор за идентификување на атмосферска депозиција на елементи во траги во Северна Македонија.	Атмосфера	2.5	https://www.mdpi.com/2073-4433/15/3/297	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

16	606255	Катерина	Бачева Андоновска	Македонска академија на науките и уметноста	Трендови во атмосферската депозиција на азот во Македонија истражувани со помош на техниката на биомонитори нг со МОВ.	Атмосфера	2.5	https://www.mdpi.com/2073-4433/15/11/1297	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
17	610902	Ламбе	Барандовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно- математички факултет	Мовот како биомонитор за идентификација на атмосферската депозиција на малку застапените и елементите во трагови во Македонија	Атмосфера	2.5	https://www.mdpi.com/2073-4433/15/3/297	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

18	610907	Ламбе	Барандовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Трендови на таложење на атмосферски азот во Македонија проучено со користење на техниката на биомониторинг со МОВ	Атмосфера	2.5	https://www.mdpi.com/2073-4433/15/11/1297	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
19	611020	Митко	Младенов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Сиртуин 1 и хормонална регулација при стареење	Применети науки	2.5	https://www.mdpi.com/2076-3417/14/24/12051	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
21	611348	Ивица	Милевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Првична проценка на влијанието на геонепогодите врз геодиверзитет от во сливот на Кратовска Река (Северна Македонија)	ГЕОНАУКИ	2.4	https://www.mdpi.com/2076-3263/14/3/62	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

21	608865	Даниел	Велинов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Генерализира на скоро периодичност по мера	Математика	2.3	https://www.mdpi.com/2227-7390/12/4/548	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
22	611367	Рената	Ќуштеревска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Диверзитет и дистрибуција на Raunkiær-овите животни форми во вегетацијата на Европа	Списание за вегетациската наука	2.2	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.13229	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

23	611019	Митко	Младенов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Протективно дејство на ресвератролот против хиперреактивноста на дишните патишта, оксидативниот стрес и воспалението на белите дробови кај модел на бронхопулмонална дисплазија кај млади стаорци	Физиолошки истражувања	2 https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2024/73_239.pdf	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
24	611349	Рената	Ќуштеревска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Продлабочена проучувачка рамка за подобрување на идентификацијата на живеалиштата базирано на видовиот состав	Апликативна наука за вегетацијата	2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12802	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

25	611354	Рената	Ќуштеревска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Структурни, еколошки и биогеографски атрибути на европските вегетациски сојузи	Апликативна наука за вегетацијата		https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12766	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
26	610555	Даниел	Велинов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Степанов облик на псевдо S-асимптотски (ω, c)- периодични решенија на класа од стохастички интегро-диференцијални равенки	Аксиоми	1.9	https://www.mdpi.com/2075-1680/13/12/871	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
27	611356	Ивица	Милевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Мулти-хazardно моделирање на подложност на ерозија и свлечишта на национално ниво, на примерот на Северна Македонија	Отворени геонауки	1.7	https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/geo-2022-0718/html	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

28	611358	Ивица	Милевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Проценка на ризичните подрачја во сливот на Кратовска Река (Северна Македонија) со интегрирана напредна геопросторна анализа и индексот на потенцијални поплави	Отворени геонауки	1.7	https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/geo-2022-0684/html?lang=en&srsId=AfmBOor_Hgiq7RZxZAXR8gsIu_579OEOFW6V2g03qPe12Pz2lj6PasXu	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
29	609312	Мимоза	Ристова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Концепт за дизајн на шилдинг на сендвич сидови за заштита против секундарни протони со Монте-Карло симулации со ФЛУКА	Применета радијација и изотопи	1.6	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969804324003531	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

30	606890	Петре	Макрески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Вкрстување на вибрациската (инфрацрвена и раманска) спектроскопија и рентгенската дифракција од прашок при идентификација и карактеризација на некои минерали – предности и ограниченост и. Прегледен труд	Македонско списание за хемија и хемиско инженерство	1.1 58	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2858	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
----	--------	-------	----------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

31	607556	РУБИН	ГУЛАБОСКИ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Визионерски научници од полето на електрохемијата кои придонесоа за револуција на волтаметријата	Македонски журнал за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2847	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
32	607558	РУБИН	ГУЛАБОСКИ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Подгответви се клинците за да се запечати ковчегот на вистинската наука	Македонски журнал за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/3004	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
33	609338	ЈАСМИНА	ПЕТРЕСКА СТАНОЕВА	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Проценка на испарливи органски соединенија во затворени простории низ Северна Македонија и Косово со користење на пасивно земање примероци	Македонско списание на хемичари и хемиски инженери	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2953	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

34	610029	Александар	Цветковски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Механохемиска синтеза и карактеризација на цврста фаза на молекулските соли на пиридоксин: вибрациона спектроскопија и термичка анализа https://doi.org/10.20450/mjcce.2024.2989 https://eprints.ugd.edu.mk/35709/	Македонско списание за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://doi.org/10.20450/mjcce.2024.2989	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
35	610324	Владимир	Петрушевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	ОКСИДАЦИЈА НА HF CO KMnO4: МОЖНИ МИСКОНЦЕПЦИИ ОКОЛУ HF	Македонско списание за хемија и хемиско инженерство	1.1	https://mjcce.org.mk/index.php/MJCE/article/view/2926	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

36	607444	Златко	Левков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Диверзитет и морфологијата на родот Luticola D.G.Mann (Bacillariophyt a) од субаерофилни биофилмови на пештерите во Србија	Акта Карстологија	1	https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/11808	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
----	--------	--------	--------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

37	610811	Никола	Хаци-Петрушев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Влијание на монокарбонилните аналоги на куркуминот (MACs) C66 и B2BrBC врз експресијата на гените поврзани со дијабетес во RIN-m панкреасни клетки кај стаорци третирани со стрептозотоцин - Квантитативни податоци од RT-PCR array	Сумирани податоци	1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924009144?via%203Dihub	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
----	--------	--------	---------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

38	611021	Митко	Младенов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Природно-математички факултет	Симулираната микрогравитација и хипергравитација го афектираат нивото на експресија на гените за солубилната гуанил циклаза, аденил циклазата и фосфодиестеразата кај вентрикуларните кардиомиоцити од стаорци	Билтен за експериментална биологија и медицина	0.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s10517-024-06024-z	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
39	610451	Наташа	Стојковиќ	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Динамички модел за инфекција од мали сипаници со SEIRV+D модел	Списание на Српското друштво за пресметувачка механика	0.5	http://www.sscm.g.ac.rs/jsscm/index.php/volume-18-number-2-2024/341-paper-03-2024-2	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

40	610155	Мартин	Лукаревски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Доказ без зборови: $\tan(\pi/12) = 2 - \sqrt{3}$ and $\tan(5\pi/12) = 2 + \sqrt{3}$,	Математичка Газета		0.2	https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-gazette/article/abs/10810-proof-without-words-rmtan-pi-over-rm12rm2-sqrt-3-rmtan-rm5pi-over-rm12rm2-sqrt-rm3/6D49104D14BA2482BF4B44FB8E8AA649	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
41	610156	Мартин	Лукаревски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Три диска за митенпункт	Математичка Газета		0.2	https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-gazette/article/abs/three-discs-for-the-mittenpunkt/A5DB704C8354D0847C086609CCDB5C4C	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
42	609376	Мартин	Лукаревски	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Мостови помеѓу три забележителни и неравенства	Елементи на математиката		0.1	https://ems.press/journals/em/article/10923206	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

43	611470	Виктор	Стојкоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Мерките за физичко мешање ја оценуваат економската мобилност на типичната индивидуа	Хаос, солитони и фрактали	5.3	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960077924001188	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
44	611546	Огнен	Спасовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Меѓукултурна валидација на кус инструмент за идентификација на потенцијален ризик од суицидалност во 42 земји“	„Јавно здравје“	3.9	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032724001447	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

45	611379	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Истражување за ставовите кон 'спонзорските врски' во 87 земји од светот: Глобална перспектива на размената на добра за секс или придржба	Архиви на сексуалното однесување	2.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-023-02724-1	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
46	611556	Огнен	Спасовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Валидација на кусата верзија (TLS-15) од Триангуларна скала на љубовта (Triangular Love Scale TLS-45) на 37 јазици“	„Архиви на сексуалното однесување“	2.9	https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-023-02702-7	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

47	610919	Jусуф	Зеќири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Претприемачки начин на размислување и перформанси на семеен бизнис: перспективи на Обединетите Арапски Емирати	Весник за претприемнички заедници: Луѓе и места во глобалната економија		2.7	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jec-08-2023-0153/full/html	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
48	611384	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Меѓукултурна проценка на ADHD кај возрасни од 42 земји, со помош на скала за скрининг и самопроценка на ADHD кај возрасни (Adult ADHD Self-Report Scale Screener)	Списание за растројства во вниманието		2.7	https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10870547231215518	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

49	611388	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Рандомизира на контролна студија за проценка на ефектите од метеоропатија и прошетки во природа, врз физиолошките одговори на стрес кај луѓето со коронарна артериска болест	БМЦ Психологија	2.7 3	https://bmcbiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-024-01574-3	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
50	611553	Огнен	Спасовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Љубовта како средство за приврзување: Податоци од меѓукултурна студија во 90 земји од светот“	„Човечка природа“	2.2	https://link.springer.com/article/10.1007/s12110-024-09482-6	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

51	611394	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Не се сите теории на заговор создадени да бидат еднакви: Сличности, разлики и врски помеѓу општиот конспиративен менталитет и верувањата во специфични теории на заговор	Списание за психологија		2	https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/2151-2604/a000548	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
52	606013	Бојан	Србиноски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за туризам и угостителство	Нови перспективи за осигуителниот пазар на Централна и Југоисточна Европа	Преглед за осигурување и управување со ризици		1.9	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rmir.12255	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

53	611397	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Конспиративниот менталитет различно влијае на меѓусебната доверба, во зависност од тоа дали се доведени во прашање парите или дигиталната приватност	Списание за истражувања на довербата	1.9	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21515581.2023.2248083	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
54	611399	Билјана	Ѓонеска	Македонска академија на науките и уметностите	Науката за компаративна когниција има потреба од истражувања во големи тимови: Како соработките од големи размери ќе отворат врата кон иднината	Ревија за компаративна когниција и однесување	0.9	https://comparative-cognition-and-behavior-reviews.org/vol19_Alessandroni_et_al/	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

55	610909	Јусуф	Зеќири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Фактори кои влијаат на намерата на палестинскиот унiverзитет да усвојат технологија за виртуелна реалност	Меѓународен весник за технологија зајакнато учење	0.8	https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJTEL.2024.137642	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
56	605969	Марјан	Петрески	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки	Минимална плата и удел на работната сила во производство: Некои докази од Северна Македонија	Економска мисла и практика	0.5	https://hrcak.srce.hr/broj/25048	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
57	611606	Ѓунтер	Мерџан	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Улогата на институциите во економскиот раст: Систематски преглед на литературата	Економски весник/Economics – Преглед на современи прашања од областа на бизнисот, претприемништвото и економијата	0.5	https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/economski-vjesnik/article/view/29018	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

58	609341	Фитим	Деари	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Дали циклусот на конверзија на готовина влијае на профитабилноста на фирмата? Некои empirиски докази од котирани фирми во Северна Македонија	Загреб меѓународен преглед за економија и бизнис	0.4	https://sciendo.com/article/10.2478/zireb-2024-0003	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
59	611294	Александар	Стојков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“	Проучување на специфичните и глобалните фактори на инфлацииската динамика: Интересниот случај на Балтичките држави	ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА	0.4	https://polek.vse.cz/artkey/pol-2024060003_examining-country-specific-and-global-factors-of-inflation-dynamics-the-curious-case-of-baltic-states.php	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

60	606108	Игор	Спироски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Национални, регионални и глобални трендови на недоволна физичка активност кај возрасни од 2000 до 2022 година: анализа на 507 популациони анкети со 5,7 милиони учесници	Ланцет глобално здравје	19,9	https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(24)00150-5/fulltext	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
61	611073	Драган	Мијакоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Преваленца на употреба на мерките на исход приjavени од пациентите кај ангиоедемот: резултати од студијата UCARE и ACARE PROMUSE	Списание за алергија и клиничка имунологија: Во пракса	8,2	https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(24)00464-1/fulltext	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

62	611100	Сашо	Столески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Преваленца на употреба на мерките на исход пријавени од пациентите кај ангиоедемот: Резултати од студијата UCARE и ACARE PROMUSE	Списание за алергија и клиничка имунологија: Во пракса	8,2	https://www.jaci-inpractice.org/	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
63	611015	Марија	Вавлукис	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Коронарна реваскуларизација и полови разлики во кардиоваскуларната смртност по миокарден инфаркт во 12 Европски земји со висок и среден приход.	Европски журнал за срце Квалитет на нега и Клинички исходи	4,9	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10928297/	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

64	606857	Тони	Ристески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Употреба на Алискламп направа наспроти конвенционалното обрежување на дорзалниот процеп: Мултицентрично рандомизирано контролирано испитување	Списание за клиничка медицина	3	https://www.mdpi.com/2077-0383/13/15/4568	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
65	610997	Марија	Вавлукис	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Едиторијал: Увид во интензивната нега во кардиоваскуларната медицина: 2022	Граници во кардиоваскуларната медицина	2,8	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39165258/	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

66	608992	Катарина	Давалиева	Македонска академија на науките и уметностите	Протеомска анализа на човечки хорионични вили открива дисрегулиран и патишта кои придонесуваат за повторувачки спонтани абортуси	Протеомички Клинички Апликации	2,1	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/prca.202400020	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
67	609398	Татјана	Зорчец	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Перцепции за поддршката, предизвиците и потребите меѓу родителите и старателите на деца со пречки во развојот во Хрватска, Северна Македонија и Србија: студија на пресек	БМЦ Педијатрија	2	https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-024-04770-7	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

68	607295	Маја	Софрониевска-Главинов	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Невообичаена почетна презентација на adenокарцином на простата со метастази на ингвиналните лимфни јазли: приказ на случај	Оксфорд медицински прикази на случаи	0,6	https://academic.up.com/omcr/article/2024/4/omae027/7658160	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
69	606179	Андреј	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Перфориран гигантски пептичен улкус на желудник кај пациентка со мултипла склероза	Журнал на хируршки прикази на случаи	0,4	https://academic.up.com/jscr/article/2024/7/rjae466/7718281?searchresult=1	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
70	606180	Андреј	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Неочекуван интраоперативен наод на хијалинизирачки холециститис кај пациент со калкулозно жолчно ќесе	Журнал на хируршки прикази на случаи	0,4	https://academic.up.com/jscr/article/2024/10/rjae651/7826018?searchresult=1	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

71	606182	Andrej	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Гигантска (комплексна) ингвинална хернија кај пациентка нетретирана во тек на 40 години: приказ на случај	Журнал на хируршки прикази на случаи	0,4	https://academic.up.com/jscr/article/2024/11/rjae734/7908784?searchresult=1	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
72	606187	Andrej	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Спонтан инфаркт на голем оментум кај обезна млада пациентка третиран со лапароскопија : приказ на случај	Журнал на хируршки прикази на случаи	0,4	https://academic.up.com/jscr/article/2024/6/rjae392/7686854?searchresult=1	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

73	606191	Андреј	Николовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Тенкоцревна метастаза од ендометријален карционом иницијално презентирана како ентерокутана фистула: приказ на случај и преглед на литература	Журнал на хируршки прикази на случаи	0,4	https://academic.up.com/jscr/article/2024/5/rjae297/7665950?searchresult=1	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
74	607586	Дејан	Јакимовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Истражување на јавното знаење, ставови и практики во однос на сезонската вакцина против грип во Северна Македонија	Академско списание за здравствени науки/Балеарска медицина	0,2	https://www.researchgate.net/publication/380007488_A_Survey_of_public_knowledge_attitudes_and_practices_towards_the_seasonal_influenza_vaccine_in_North_Macedonia	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

75	611473	Ефтим	Здравевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Системи базирани на сензори за мерење на резултатите од тестот за функционален дофат: систематски преглед	Пирцеј Компјутерски науки	6.1	https://peerj.com/articles/cs-1823/	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
76	607112	Анка	Трајковска Петкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошкото - технички факултет	Импакт на бакар и цериум на електрохемиски, антибактериски и својства на трошење на 316L не'ргосувачки челик: согледувања за биомедицински апликации	Комуникации во материјалите (денес)	3.7	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492824014235	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

77	607106	Анка	Трајковска Петкоска	Универзитет „Св.Кл имент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Имплементац ија на лин производство на нулти- отпад технологии во прехранбената индустрија: согледувања од прехранбените компании во Косово и Северна Македонија	Одржливост	3.3	https://www.mdpi. com/2071- 1050/16/14/6016	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
----	--------	------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

78	607330	Јадранка	Блажевска - Гилев	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Технолошко-металуршки факултет	Проценка на животниот циклус на управувањето со комуналниот цврст отпад во рамките на отворените контексти за депонирање и депонирање: Стратегиски одговори за анализа и планирање применливи во Алжир	Одржливост	3.3	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/16/6930	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
79	607056	Анка	Трајковска Петкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Тоупрег – напреден композитен материјал со потенцијал за резервоари за складирање на водород под притисок	Журнал за наука за композити	3	https://www.mdpi.com/2504-477X/8/9/374	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

80	610877	Владимир	Трајковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Прогнозирање на загаденоста на воздухот со длабоко учење со фокус на влијанието на урбаниот сообраќај врз PM10 и бучавата	Плос Еден	2.9	https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0313356	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
81	611474	Ефтијм	Здравевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Предвидување на загадувањето на воздухот со длабоко учење со фокус на влијанието на градскиот сообраќај врз загадувањето со PM10 и бучава	Плос Еден	2.9	https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0313356	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

82	610843	Владимир	Трајковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Пристап за учење базиран на игри во компјутерската наука во основното образование: систематски преглед	Пресметки за забава		2.8	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S187595212300071X	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
83	611471	Ефтиј	Здравевски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Methods for volume inference of non-medical objects from images: A short review	Журнал за амбиентална интелигенција и паметни средини		1.8	https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/AIS-230193	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

84	609887	Христијан	Ѓорески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Факултет за електротехника и информациски технологии	FedMMA-HAR: Федерално учење за препознавање на човечка активност со модалитети што недостасуваат со употреба на уреди што се носат на глава	IEEE Сеприсутно Пресметување---- анг. IEEE Pervasive Computing	1.6	https://ieeexplore.ieee.org/document/10729612	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
85	610449	Гога	Цветковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје,Факултет за електротехника и информациски технологии	Подобрување на изведбата на мотор со перманентни магнети со примена на едно и повеќе објектен пристап	ПЕД – Енергетска електроника и електромоторни погони	0.7	https://www.ped.pwr.edu.pl/Design-Improvement-of-Permanent-Magnet-Motor-Using-Single-and-Multi-Objective-Approach,176749,0,2.html	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот

86	607998	Зехра	Хајрулаи-Муслиу	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за ветеринарна медицина	Антибиотска резистентост и водни системи: значење во јавното здравје	Вода МДПИ 2024	3	Water 2024, 16(17), 2362; https://doi.org/10.390/w16172362	не се доделуваат финансиски средства согласно точка 3 од конкурсот
----	--------	-------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	607015	Елена	Карамазова-Гелова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Hankel детерминанта од трет ред за инверзни функции на класата свездолики функции од ред α	Меѓународно списание за применета математика	1.3	https://www.diones.bg/ijam/contents/2024-37-3/7/	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

2	607388	Јелена	Хиник Јордановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Национален парк Шар Планина (Р. Северна Македонија) - засолниште за биодиверзитет на водни молци во земјата	Екологија на Црна Гора	0.88	https://www.biotaxa.org/em/article/view/85521	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
3	607389	Валентина	Славевска Стаменковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Нови наоди на пролетници (Insecta: Plecoptera) во Националниот парк Шар Планина (Р. Северна Македонија)	Екологија на Црна Гора	0.88	https://www.biotaxa.org/em/article/view/85735	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
4	607567	Никола	Тунески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Најдобри граници на логаритамските коефициенти за класа еднолисни функции	Билтен на Универзитет Трансильванија во Брашов, серија III: математика и компјутерски науки	SCOPUS CiteScore 2023 = 0.7	https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_III/article/view/8048	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

5	607590	Никола	Тунески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	За разликата на почетните логаритамски коефициенти за класа еднолисни функции	Списание за математика и математички науки на југоисточна Азия	SCOPUS CiteScore 2023 = 0.3	https://rsmams.org/journals/articleinfo.php?articleid=1052&tag=seajmams	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
6	607600	Никола	Тунески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Едноставни докази на некои неравенства со логаритамски те коефициенти на еднолисните функции	Истражувања во математика	SCOPUS CiteScore 2023 = 0.5	https://vestnmath.dnu.dp.ua/index.php/rim/article/view/424	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
7	608187	Ајбејан	Селим	Меѓународен Универзитет Визион – Гостивар, Факултет за инженерство и архитектура	Примена на моделот на дигиталниот близнак во високото образование	Мултимедијални алатки и апликации - меѓународно списание	3	https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-024-20014-3	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Благој Ристов

8	608939	Егзона	Исени-Реџепи	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за информатички науки	Паскаловата врска и дропките што содржат последователни падовански броеви во нивното децимално претставување, читајќи од лево кон десно	Билтен на Универзитет Трансильванија во Брашов. Серија III: Математика и компјутерски науки	0.9	https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_III/article/view/7575	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
9	608943	Егзона	Исени-Реџепи	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за информатички науки	НЕКОИ ДОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА АПСОЛУТНА КОНВЕРГЕНЦИЈА НА ФУРИЕРИТЕ СЕРИИ	Математика Монтиснигри	0.9	https://www.monitis.pmf.ac.me/allisues/61/Mathematica-Montisnigri-61-1.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

10	610159	Јасмина	Вета Буралиева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Асимптотска анализа на обопштени функции со користење на рамки	Жени во анализа и парцијални диференцијални равенки, поглавје од серија книги Трендови во математиката	CiteScore (2023)=0.3	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-57005-6_10	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Катерина Хаци-Велкова Санева
11	610411	Катерина	Хаци-Велкова Санева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Асимптотска анализа на обопштени функции со користење на рамки	Жени во анализа и парцијални диференцијални равенки, поглавје од серија книги Трендови во математиката	CiteCcore = 0,3	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-57005-6_10	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Јасмин Вета Буралиева

12	610674	Благој	Ристевски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии	Примена на моделот на дигитален близнак во високото образование	Мултимедиски алатки и апликации		https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-024-20014-3	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Ајбејан Селим
13	610792	Лимонка	Коцева Лазарова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	Примена на моделирање базирано на агенти во образовниот процес	Информатика – Меѓународно списание за компјутерски науки и информатика	CiteScore 2.1	https://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/4086	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
14	610799	Лимонка	Коцева Лазарова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за информатика	SEIRV модел на мали сипаници	Меѓународно списание за применета математика	CiteScore 1.5	https://www.dionges.bg/ijam/contents/2024-37-6/index.html	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

15	610827	ВЕЧНА	КНИГХТС	Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Нелинеарна динамика и машинско учење за системи за роботска контрола со IoT примена	Иднината интернет	2.8	https://www.mdpi.com/1999-5903/16/12/435	авторот поднел две апликации за ист научен труд
16	610977	Трајче	Талевски	ЈНУ „Хидробиолошки завод“, Охрид	Риби и рибарство во Република Северна Македонија, моментална состојба и нејзина перспектива (стр. 249-301) Во книгата: Еколошка одржливост на рибните ресурси на внатрешните води на Западен Балкан	Springer природа	Springer Nature се уште не е вписан во списанија ата на SCI листа	https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-36926-1	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

17	611085	Александра	Наумоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Природно-математички факултет	Иновативни едукативни активности по природни науки за учениците од различни етнички заедници	Списание Центар за студии за образовна политика	0.526	https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/issue/view/55/14-1	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
18	611218	Арианит	Река	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Чистење и управување на вода контаминирана со пестициди преку процес на адсорпција во природната глина од Брачи	Еколошко инженерство и еколошка технологија	1.3	https://www.ecoett.com/Cleaning-and-Management-of-Water-Contaminated-with-Pesticides-through-the-Process,176706,0,2.html	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
19	611578	Кимет	Јусуфи	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Наелектризирана и црни дупки со Јукавин потенцијал	Физика на темната Вселена	5	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212686424002930?via%3Dihub	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање

20	611582	Кимет	Јусуфи	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Разгледување на Хабловата тензија во рамките на Јукава-космологијата?	Физика на темната Вселена		https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212686424001663?via%3Dihub	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање
21	611587	Кимет	Јусуфи	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Траги од темната материја кај црни дупки со потенцијал на Јукава	Физика на темната Вселена		https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212686424000827?via%3Dihub	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање
22	611591	Кимет	Јусуфи	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Масата на гравитонот предизвикана од темната енергија како суперспроводен медиум – теориски и феноменолошки аспекти	Списание за космологија и астрочестична физика	5.3	https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1475-7516/2024/08/012	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање

23	611599	Кимет	Јусуфи	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Тестирање на Јукава-космологијата на галактичките скали на Млечниот Пат и M31	Европско сисание за физика С	4.2	https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-024-12741-6	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање
24	611617	Кимет	Јусуфи	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Ефектот на магнетизирана плазма врз сенката на Рeinспер-Нордстром црна дупка	Физика на темната Вселена	5	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212686424001250?via%3Dihub	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање
25	611623	Арианит	Река	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Статистичка и хемиска анализа на загадувањето на почвата од депонијата Коштова, Митровица – Косово	Геодетство, геологија и рударство, екологија и менаџмент	1	https://www.sgem.org/index.php/component/jresearch/?view=publication&task=show&id=9706&Itemid=	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

26	611627	Арианит	Река	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Геостатистичка распределба на олово и цинк во депонијата Артана 1: минералошка карактеризација на депонијата добиена од остатоци од процесот на флотација на олово и цинк	Геодетство, геологија и рударство, екологија и менаџмент		1 https://www.sgem.org/index.php/component/jresearch/?view=publication&task=show&id=9842&Itemid=	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
----	--------	---------	------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ВЕТЕРИНАРНИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
------------	----	-----	---------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------

1	606016	Ана	Селамовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Земјоделски институт	Влијание на генотипот на полифенолни от состав и антиоксидант ивната активност во некои јагодести овошни видови	Генетика	0,347	https://www.dgsge.netika.org.rs/abstracti/vol56_2024_no1_en.htm	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS .
2	606152	НАТАША	ЃОРГОВСКА	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за сточарство и рибарство	Ефекти од додавањето на жалфија (<i>Salvia officinalis L.</i>) во исхраната на кокошки несилки врз продуктивноста, квалитетот на јајцата и биохемиските параметри	Акта фитотехника и зоотехника	0.17	https://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/article/view/438	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

3	608720	Дијана	Блажековиќ - Димовска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	АКУМУЛАЦИЈА НА ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ РИБИТЕ ОД ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО ПОД ВЛИЈАНИЕ НА АНТРОПОГЕН И АКТИВНОСТИ	Хрватско списание за рибарство	1,1	https://ribarstvo.agr.hr/en/issues/article/1476	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

4	608725	Дијана	Блажековиќ - Димовска	Универзитет „Св.Кл имент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки	АНТИБАКТЕР ИСКА АКТИВНОСТ НА ЕКСТРАКТИ ОД OCIMUM BASILICUM L. И THYMUS VULGARIS L. ПРОТИВ ESCHERICHIA COLI КАКО ИДЕН МЕТОД ЗА ДЕКОНТАМИ НАЦИЈА И ДЕЗОДОРИЗА ЦИЈА НА МЕШАВИНИ СЛИЧНИ НА КОМПОСТ	Еделвајс применета наука и технологија	0.5	https://learning-gate.com/index.php/2576-8484/article/view/2390 не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

5	609403	Анастазија Димитрова		Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем	Адаптабилноста на <i>Ulmus pumila</i> и сензитивноста на <i>Populus sibirica</i> кон семи-аридните степени се рефлектира во вакууларниот камбиум на стеблото и коренот и анатомските карактеристики на дрвото	Граници во растителните науки	4.1	https://www.frontiersin.org/journals/plant-science	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање
6	610302	Златко Прцоловски		Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Влијание на редукцијата на гроздови врз квалитетот на гроздето од сортите Рибиер и Италија	Земјоделство и Шумарство	1,9	https://www.researchgate.net/publication/382029634_BU_NCH_LOAD_AS_A_FACTOR_ON_THE_QUALITY_OF_THE_GRAPEVINE_VARIETIES'_RIBIER'_AND'_ITALIA'	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

7	610424	Ленче	Велкоска-Марковска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Квалитетни својства на свежо исцеден и замрзнат сок од калинка	Земјоделство и шумарство	1,9	https://www.agricultureforest.ac.me/journal_details.php?id=231	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
8	611163	Билјана	Дрвошанова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Земјоделски институт	Влијание на калемењето и условите на производство врз приносот на две сорти пиперки	Земјоделски научен поглед	CiteScore 0.205, Q3 (https://www.scopus.com/sourceid/4000151615)	https://www.scimagojr.com/journalsearach.php?q=4000151615&tip=sid&clean=0#google_vignette	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

9	611315	Фросина	Бабановска-Миленковска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна	Квалитетни својства на свежо исцеден и замрзнат сок од калинка	Земјоделство и шумарство	1,9	https://www.agricultureforest.ac.me/data/20241023-6%20Karakashova.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
---	--------	---------	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

ОДБИЕНИ БАРАЊА БАРАЊА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносеител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	606089	Елена	Нешовска Ќосева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“	Оданочување на големите технолошки компании во Европската унија	Студии во Системи, Одлуки и Контрола	0.82	Taxing the Big Tech in the European Union Repository of UKIM	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

2	606387	Тамара	Јованов Апасиева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Економски факултет	Создавање на идни претприемачи од млади возрасни: што е поважно - личноста или контекстот?	Меѓународно списание за економска едукација и развој		1.1	https://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijeed&year=2024&vol=15&issue=1/2	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
3	606413	Марјан	Петрески	Универзитет Американ колеџ – Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки	Фискалниот простор и фискалниот стимул за време на криза во Западен Балкан	Економски анализи		0.9	https://ea.ekof.bg.ac.rs/index.php/economicannals/issue/view/85	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
4	607166	Мила	Митрева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Економски факултет	Crafting future entrepreneurs from emerging adults: what matters more – personality or context?	Меѓународно списание за економска едукација и развој		1.1	https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=136197	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

5	607171	Мила	Митрева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Економски факултет	Влијанието на спојувањата и преземањата врз ефикасноста и перформансиите во банкарството: емпириски докази од Хрватска	Спрингер Зборник на трудови во бизнисот и економијата	SJR (2023): 0.15, Cite Score: 0.7; SNIP (2023): 0.14	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-73506-6_12#citeas	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
6	607340	Никола	Дацев	Меѓународен Балкански Универзитет – Скопје, Правен факултет	Правни аранжмани на вештачката интелигенција во Европската Унија и Република Северна Македонија	Европско списание за право на приватност и технологии	0.4	https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/ejpl/article/view/1981/1506	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

7	607360	Весна Буцевска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Странски директни инвестиции, домашни инвестиции и улогата на институциите во Централна, Источна и Југоисточна Европа	Економски анализи	0.16	https://ea.ekof.bg.ac.rs/index.php/economicannels/issue/view/85	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
8	607625	Билјана Петревска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за туризам и бизнис логистика	Мапирање на нови туристички рути со Отоманско наследство во Северна Македонија: Пристап од страната на понудата	Списание на Бугарското географско друштво	0.19	https://jbgs.aphahub.com/article/137445/	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

9	609016	Илаз	Амети	Универзитет во Тетово, Факултет за бизнис администрација	Менаџирање со макроекономските политики кои влијаат на економскиот развој (Случај во Република Северна Македонија)	Примената на технологија во општествени науки	0.5	https://learning-gate.com/index.php/2576-8484/article/view/2218	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
10	609347	Фитим	Деари	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Дали квалитетот на ревизорскиот надзор го намалува ризикот од несолвентноста на банките? Систематскиот ризик и нестабилноста на ROA? Улогата на институционалната сопственост	Списание за ризик и финансиски менаџмент	4.5	https://www.mdpi.com/1911-8074/17/8/335	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

11	610238	КИРИЛ	ПОСТОЛОВ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје Економски факултет	МОТИВИРАЊЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА У: ШТО МИЛЕНИУМЦИТЕ БАРААТ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ НА МОТИВАЦИЈАТА НА РАБОТНОТО МЕСТО И ПРОДУКТИВНОСТ	ЧАСОПИС ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО	1.9	DOI: 10.17707/AgricultFo rest.70.1.05	согласно член 5 од Конкурост, некомплетна документација, нема пополнето барање, заеднички труд со Бојан Китановик
12	610290	Дритон	Маличи	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ)	ВЛИЈАНИЕТО НА ОДБРАНИ СОЦИЈАЛНИ ИНДИКАТОР И ВРЗ ИНДИВИДУАЛНАТА СРЕЌА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	Балканска ревија на општествените науки	0.24	https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/issue/view/BSSR242323	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

13	610315	Кристина	Мишева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Правен факултет	Карактеристики, правна природа и оданочување на менаџерските договори во македонското право	Списание за Европско и Компаративно Право	0,118	https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/issue/view/767	согласно член 5 од Конкурсот, некомплетна документација, односно нема пополнето барање
14	610380	Милица	Шутова	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,Правен факултет	СОСЛУШУВАЊЕ НА ДЕТЕ КАКО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТА НА НАЈДОБРИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ДЕТЕТО ВО ПОЛСКОТО И МАКЕДОНСКОТО ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО	Балкански журнал за општествени науки	0.235	https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/7071	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

15	610470	Садри	Алија	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Врска помеѓу макроекономските фактори и финансискиот развој: Емпириски докази од земјите во транзиција	Економски студии		1.1	https://econ-studies.iki.bas.bg/issues/VdGNloKIXDVTZGFDQnJ1	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
16	610472	Садри	Алија	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	ARCH-GARCH анализа помеѓу инвестициите и нестабилноста на финансиските перформанси во комерцијалните и производствените претпријатија на Косово –	VUCA и други анализи во отпорноста на бизнисот, дел A		1.1	https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781837539024	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

17	610928	Jусуф Зеќири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Универзитети, претприемачк и екосистем и перформанси на семејни бизниси: Докази од Обединетите Арапски Емирати	Весник за економија на знаење		4	https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01384-9	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
18	610930	Jусуф Зеќири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Ангажман на клиентите во заедниците на онлајн брендови и кокреација на вредности: перспективи на балканските земји	Меѓународен весник за животна средина, работно место и вработување	CiteScore 0.3		https://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijewe&year=2024&vol=8&issue=1	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

19	610939	Jусуф Зекири	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово, Факултет за бизнис и економија	Дигитална динамика: сеопфатна анализа на влијанието на претприемачките маркетинг врз претприемачките намери на жените во Косово и Албанија	Меѓународно списание за технопретприемништво	CiteScore 1.7	https://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijte&year=2024&vol=5&issue=2	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
20	611211	Блертон Синани	Универзитет на Југоисточна Европа Тетово , Правен факултет	Глобални модели на системи за уставна судска контрола: два главни модели на уставна судска контрола во светот	Правна Трибуна	0.9	https://www.tribunajuridica.eu/arhiva/y14v1_en.html	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

21	611273	Кристина	Величковска	Меѓународен Балкански Универзитет – Скопје, Економски факултет и административни науки	Трендови на банкрот меѓу европските фудбалски клубови	Списание за физичко образование и спорт	2.2	https://efsupit.ro/index.php/archive?id=160	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
22	611312	Зорица	Станковска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје	Ефекти од училишната програма за физичко образование врз физичкиот и моторниот развој кај деца иadolесценти од Косово	Спортски Науки и Здравје	0.134	https://www.siz- au.com/casopis/archiva?field_volume_issue_tid=44	согласно член 5 од Конкурост, некомплетна документација, нема пополнето барање, заеднички труд со Жарко Костовски
23	611320	Зорица	Станковска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје	Поврзаноста помеѓу физичката кондиција и навиките во исхраната кај децата во рана училишна возраст	Спортски Науки и Здравје	0.134	https://www.siz- au.com/casopis/archiva?field_volume_issue_tid=46	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Жарко Костовски

24	611321	Николина	Паламидовска-Стерјадовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Да се коментира или не? Улогата на типот на бренд-содржина на социјалните медиуми	Економски истражувања	7.1	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2024.2308876	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS ,заеднички труд со Анита Циунова-Шулеска и Иrena Богоевска-Гаврилова
25	611326	Жарко	Костовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за физичко образование, спорт и здравје	Ефекти од училишната програма за физичко образование и моторниот развој кај адолосценти од Косово	Спортски Нуки и Здравје	0.134	https://www.sizau.com/casopis/arhiva?field_volume_issue_tid=44	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS ,заеднички труд со Зорица Станковска

26	611327	Анита	Циунова-Шулеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Да се коментира или не? Улогата на типот на бренд-содржина на социјалните медиуми	Економски истражувања	7.1	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2024.2308876	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Николина Паламидовска-Стерјадовска и Иrena Богоевска-Гаврилова и
27	611328	Ирена	Богоевска-Гаврилова	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Да се коментира или не? Улогата на типот на бренд-содржина на социјалните медиуми	Економски истражувања	7.1	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2024.2308876	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS , заеднички труд со Николина Паламидовска-Стерјадовска и Анита Циунова-Шулеска

28	611336	Анита	Циунова-Шулеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Релевантноста на роднините и приятелите: Субјективните норми и социјалните мрежи како фактори што ги поттикнуваат одлуките за вакцинација против COVID-19 кај младите Македонци	Меѓународно списание за интердисциплинарни општествени и студии за заедницата	0.4	https://cgscholar.com/bookstore/works/the-relevance-of-relatives-and-friends?category_id=interdisciplinary-social-sciences&path=cgrn%2F268%2F275	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS ,заеднички труд со Николина Паламидовска- Стерјадовска
29	611357	Кристијан	Кожески	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Продуктивност на трудот во избрани земји од ЈИЕ: трендови и детерминанти	Економски хоризонти	1	https://horizonti.efak.kg.ac.rs/?q=en	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

30	611369	Николина Паламидовска-Стерјадовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Релевантноста на роднините и приятелите: Субјективните норми и социјалните мрежи како фактори што ги поттикнуваат одлуките за вакцинација против COVID-19 кај младите Македонци	Меѓународно списание за интердисциплинарни општествени и студии за заедница	0.4	https://www.proquest.com/openview/4c4fb856b7d75dacc/aef05e455ad4563/1?cbl=5529408&pq-origsite=gscholar	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS заеднички труд со Анта Циунова-Шулеска
31	611465	Бојан Китановик	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Мотивирање на Генерација Y: Што им е потребно на милениумците за подобрување на задоволството и продуктивноста на работното место	Списанието „Земјоделство и шумарство“	1.9	https://www.agricultureforest.ac.me/paper.php?journal_id=230&id=3255	согласно член 5 од Конкурост, некомплетна документација, нема пополнето барање, заеднички труд со Кирил Постолов

32	611467	Бојан	Китановиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет	Откривање на врската помеѓу корпоративната општествена одговорност (КОО) и задоволството на вработените: Сеопфатна библиометричка анализа	Меѓународно списание за организациска анализа	2.9	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijoa-07-2023-3831/full/html	согласно член 5 од Конкуроост, некомплетна документација, нема пополнето барање
33	611468	Жарко	Костовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за физичко образование, спорт и здравје	Поврзаноста помеѓу физичката кондиција и навиките во исхраната кај деца од рана училишна возраст	Спортски Науки и Здравје	0.134	https://www.sizau.com/casopis/relationship-between-physical-fitness-and-dietary-habits-early-school-age-children	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS ,заеднички труд со Зорица Станковска

34	611554	Катерина	Климоска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Европската политика за проширување во процес на промена	Европски студии - Студии по европски прашања		https://journalse.com/3-2024/	согласно член 5 од Конкурост, некомплетна документација, нема пополнето барање
35	611557	Огнен	Спасовски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Бихејвиоралната наука во одговор на климатските промени: Глобален турнир на бихевиорални интервенции низ 63 земји“	„Научни напредоци“	11.7	https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj5778	согласно член 5 од Конкурост, некомплетна документација, нема пополнето барање

ОДБИЕНИ БАРАЊА МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
------------	----	-----	---------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------

1	605625	Ирена	Костовска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет	Дијагностичка вредност на микроалбуминуријта кај секундарни нефропатии	Медицински акт Бугарија	0.3	https://sciendo.com/issue/AMB/51/2	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
2	606111	Денис	Арсовски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Висока медицинска школа	Окупациони интервенции и нивното влијание врз работните перформанси и активности од секојдневниот живот кај лица со мултипна склероза	Рехабилитацијски науки: Сестринство, Физиотерапија, Окупацона терапија	0.055	https://journals.lsuit/reabilitacijos-mokslai/article/view/1533	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

3	606113	Денис	Арсовски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Висока медицинска школа	Ефекти од медицинската масажа во намалувањето на болката во вратот кај разни професионални групи: Лонгitudинално истражување	Интернационално списание за терапевтска масажа и мануелна терапија	1.3	https://ijtmb.org/index.php/ijtmb/article/view/993	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
4	607319	Александар	Димков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет-Стоматолошки факултет	Нови наоди за ослободувањето на хлоридни јони и кватерни амониум соединенија од конвенционалните и експерименталните гласјономери	Стоматолошки и журнал	0,211	https://www.terminedia.pl/Journal/Journal_of_Stomatolog/y-137/Numer-2-2024	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

5	607320	Александар	Димков	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Медицински факултет-Стоматолошки факултет	Преглед на најнови достигнувања во детската стоматологија	Акта Стоматологик а Наиси	0,101	https://publisher.medfak.ni.ac.rs/ASN_1/2024/JUN%202024/Current%20Issue.htm	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
6	610597	Емилија	Стефановска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Стоматолошки факултет	Ефикасност на озонираната вода и 0,2 % хлорхексидин глуконат во третманот на хроничната пародонтална та болест	Акта Стоматологија Ниш		https://publisher.medfak.ni.ac.rs/ASN_1/2024/DEC.2024/8.Emilija%20Stefanovavska%20.pdf	согласно член 5 од Конкурст, некомплетна документација, нема пополнето барање
7	610623	Данче	Василева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Секундарна саркопенија и повреда на 'рбетниот мозок: Клинички асоцијации и здравствени исходи	Списание за клиничка медицина	3.9	https://www.mdpi.com/2077-0383/13/3/885	согласно член 5 од Конкурст, некомплетна документација, нема пополнето барање

8	610627	Данче	Василева	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Функционално возобновување по супратенторијален еднострани хемодинамичен мозочен удар	Списание за невросонологија и мозочна хемодинамика	0.01	https://neurosonology.net/en/article/vKNRIMER1GuQPizoeij5	согласно член 5 од Конкурст, некомплетна документација, нема пополнето барање
9	610741	Тоше	Крстев	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Можности за влијание на функционалните можности на коленото со ткивен флосинг	Журнал по неурорадиологија и мозочна хемодинамика	0.01	https://neurosonology.net/en/article/NQPSYQMI6dB1II2nBaWR	согласно член 5 од Конкурст, некомплетна документација, нема пополнето барање
10	610825	Сильвана	Марковска-Симоска Markovska	Македонска академија на науките и уметностите	Ширење на моделот за EXO аутизам во Европа	Истражување за аутизам	5.3	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19393806	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

11	611004	Мирјана	Марковска Арсовска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки	Ефект на озон терапија во третманот на бисфосфонат на остеонекроза на вилиците	Acta Stomatologica Naissi	Scopus	publisher.medfak.ni.ac.rs/ASN	согласно член 5 од Конкурост, некомплетна документација, нема пополнето барање
12	611026	Бојан	Попоски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Стоматолошки факултет	Регулаторни аспекти на препаратите за плакнење на устата: случајот на Република Северна Македонија	АКТА Стоматологик а Ниш	0.2	https://publisher.medfak.ni.ac.rs/ASN_1/2024/DEC.2024/Current%20Issue.htm	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

ОДБИЕНИ ТРУДОВИ ОД ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
------------	----	-----	---------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------

1	607343	Мирјана	Коцајева Витанова	Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Факултет за информатика	Анализа на микротремор и со мерење и процесирањен а тестови за амбиентални вибрации	Геологика Македоника	0.6	https://js.ugd.edu.mk/index.php/GELMAC/article/view/6990	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
2	609326	Мите	Томов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Математичко моделирање на кривата на материјален однос Rmr (50%Rz), преку истражување на влијанието на процесните параметри при стружење на тврди материјали кај челик C55 (DIN) со мешана керамика MC2 (Al2O3+TiC).	Напредоци во трибулогијата	WoS (IF)2024: 1.5; SNIP (Scopus) 2024: 1.311; CiteScore 2024 (Scopus): 5,0;	https://doi.org/10.155/2024/5541719	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

3	609427	Зимере	Санти Муслији	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за технолошки науки	Trp64Arg ПОЛИМОРФИЗАМ НА В3-АДРЕНЕРГИЧКИОТ РЕЦЕПТОР И НЕГОВАТА ПОВРЗАНОСТ КАЈ МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	ГЕНЕТИКА	1.8	https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0534-0012/2024/0534-00122401187M.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
4	609710	Дрита	Абази-Бајрами	Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за технолошки науки	Биоактивно профилирање и методи на екстракција на <i>Helichrysum arenarium</i> : Откривање на медицински потенцијал за терапевтски апликации	Херба Полоница	1.5	Vol.70 no.2 pp.46-56 2024	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

5	610611	Зоран	Пандилов	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	”Динамичка крутост на алатна машина со линеарни мотори за високобрзинска обработка”	”Академски журнал во производно инженерство”	0.4	https://ajme.ro/PDF_F_AJME_2024_3/L5.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
6	610685	Сашка	Јовановска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Филолошки факултет	Искористување на длабинско учење за подобрена анализа на близкоста кон природниот јазик	IEEE Истражување 2024 3-та меѓународна конференција Одиша за електроенергетско инженерство, комуникациска и компјутерска технологија (ODICON) 8-9 ноември, 2024	0.87	https://ieeexplore.ieee.org/document/10797613/keywords#keywords	согласно член 1 од Конкурсот, односно трудот е апстракт презентиран во конференција .

7	610814	Благој	Ристевски	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии	Вештачка интелигенција во интелигентни здравствени системи – можности и предизвици	Забелешки од предавања за мрежки и системи	0.9 (CiteScore 2023)	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-60840-7_17	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
8	610874	Владимир	Трајковиќ	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	Нов методолошки пристап за учење теми за сајбер безбедноста во основните училишта	Мултимедијални алатки и апликации	3	https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-024-20077-2	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
9	610908	Силвана	Петрушева	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Оптимизација на параметрите за согорување во системите за греене за да се зголеми ефикасноста и заштитата на животната средина	Белешки од предавања по градежништво (LNCE-издавач Springer Nature)	SCOPUS, SJR за 2024 : 0.16, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100889404&tip=sid	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-60271-9_19	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

10	611152	Мери Цветковска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Градежен факултет	Проценка на опасност од пожари и ризик од пожари во урбаниите подрачја во Северна Македонија	Часопис за применета инженерска наука	0.215	https://www.engineeringscience.rs/article/2024/Volume_22_2/50442	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
11	611216	АРИАНИТ РЕКА	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Геохемија и минералогија на рударските јаловишта со олово и цинк од депонијата во Артана, Република Косово	Геологика Македоника	0.6	https://js.ugd.edu.mk/index.php/GEOLMAC/article/view/6628	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
12	611220	АРИАНИТ РЕКА	Универзитет во Тетово, Факултет за природно - математички науки	Механички својства на спинел ($MgCr_2O_4$) фаза во алуминосиликатна стаклокерамика	Карактеризација и апликација на наноматеријали	0.26	https://systems.press-publisher.com/index.php/CAN/article/view/6046	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

13	611447	Марија	Чундева-Блајер	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Придонес кон одржливоста – Кон зелена лабораторија за калибрација на електрични инструменти	Мерења: Сензори	CiteScore 3,1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917424005956?via%20Dihub	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
14	611452	Марија	Чундева-Блајер	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии	Приод кон Отворен пристап до истражувачката инфраструктура – Предизвици за имплементација и решенија за акредитирани лаборатории за калибрација	Мерења: Сензори	CiteScore 3,1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917424005890	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

15	611506	Ема	Василеска	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет	Спектрални емисиони карактеристики на LPBF процесот со единечна точка на изложување	Зборник на трудови CIRP (Зборник на трудови на Интернационалната академија за производно инженерство)	3.8	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827124004748	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
16	611619	Даниела	Николовска Неделкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	ТЕКСТУРНИ И СЕНЗОРНИ СВОЈСТВА НА ЈОГУРТ ДОБИЕН СО БИОКОНВЕРЗИЈА НА СМЕСА ОД ТЕЧНА МЛЕЧНА СУРУТКА И ДОДАТОК ОД АРОНИЈА (ARONIA MELANOCarpa)	Земјоделство и шумарство	1.6	https://www.agriculture.ac.me/paper.php?id=3258	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

17	611621	Даниела	Николовска Неделкоска	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Технолошко - технички факултет	Текстурални и сензорни карактеристики на јогурт произведен со течна сурутка и додаток на јагоди	Списание за наука за храна и прехранбена технологија (Иран)	0.159 (SJR 2024); 0.146 (SJR 2023) / CiteScore 0.5	https://fsct.modares.ac.ir/article-7-73154-en.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
----	--------	---------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

ОДБИЕНИ БАРАЊА ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ

Реден број	ИД	Име	Презиме	Изберете високообразовна институција (подносител)	Наслов на трудот (преведен на македонски јазик)	Полни наслов на меѓународното научно списание (на македонски јазик)	Фактор на влијание / CiteScore	Линк од интернет страницата каде што е објавен научниот труд	Образложен ие
1	609489	Владимир	Трајковски	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет	Скопска декларација за научен и издавачки интегритет во биомедицината	Материја Социо-Медика	1,8	https://matersocio-med.org/issue/2024-36-3/	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

2	611456	Вера	Хаџи-Пулја	Универзитет Американ колеџ – Скопје	Хусерловата феноменологија на гранични проблеми: „‘геометрија’ на доживувањето“?	Човекови Студии	1,7	https://link.springer.com/article/10.1007/s10746-024-09729-2	согласно член 5 од Конкурсот, не комплетна документација, нема пополнето барање.
3	611458	Вера	Хаџи-Пулја	Универзитет Американ колеџ – Скопје	Колективна меморија кај Хусерл. Читање врз основа на генеративноста „одвнатре“	Списание на Британското Здружение за Феноменологија	1,5	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071773.2024.2406860	согласно член 5 од Конкурсот, не комплетна документација, нема пополнето барање.
4	611545	Драгица	Поповска	ЈНУ „Институт за национална историја“, Скопје	ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ПОПУЛАРНАТА МУЗИКА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ ДИСКУРСИ (1945-1952)	Народна уметност: хрватско списание за етнологија и фолклористика	0,208		не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

5	611155	Ева	Горѓиевска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Филолошки факултет	Од религиозна лауда до средновековни и канцона и сонет: поетика на сетилата во 13 и 14 вековна Италија	Универзитетски студии за културно наследство	0,11	https://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/2-2024/SUH_2350-5443.12(2)13-24.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS .
6	607318	Виолета	Јанушева	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Педагошки факултет	Обраќањето и македонскиот родово чувствителен јазик	„Палимпсест“, Меѓународно списание за лингвистички, литературни и културолошки истражувања	0,1	https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/7193	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

7	611192	Надица	Негриевска	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Филолошки факултет	Преглед на италијанската фудбалска лексика и нејзината улога во наставата по италијански како странски јазик	Палимпсест, Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања	0,1	https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/7190	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
8	606280	Иса	Спахиу	Универзитет во Тетово, Филолошки факултет	„Егзистенција лизмот во романиите на Жан-Пол Сартр“ од Дефрим Салиу	Палимпсест - Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања	0	https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/6765/5432	согласно член 5 од Конкурсот, не комплетна документација, нема пополнето барање.

9	607407	Дефрим	Салиу	Универзитет во Тетово, Филолошки факултет	Рецепција на Ками во Македонија	Палимпсест - Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања	0	https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/6753/5420	согласно член 5 од Конкурсот, не комплетна документација нема пополнето барање.
10	611498	БИЛЈАНА	ИВАНОВСКА	Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Филолошки факултет	Улогата и функцијата на дискурсните маркери врз примери од јутјуб интервју	Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања	0	https://eprints.ugd.edu.mk/33842/3/6749-Article%20Text-12054-1-10-20240824.pdf	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
11	605723	Виолета	Јанушева	Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Педагошки факултет	Родово чувствителен јазик во македонските огласи за вработување	Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања „Палимпсест“	0.1	https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/6746	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS

12	607014	Билјана	Ристовска- Јосифовска	ЈНУ „Институт за национална историја,, Скопје	„Материјалност на меморијализацијата: мапирање на знаменитостите на жените мигранти во Европа“	Отворено Истражување Европа	0	https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/4-234	не во базата на CLARIVATE ANALITICS, објавено е во базата на SCOPUS
----	--------	---------	-----------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------